



1830
Sluzbeni vesnik SR
Makedonije
91001 Skopje
fab 51

СЛ

НА СОЦИЈА

2

Т
ЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 15 март 1985

БЕЛГРАД

БРОЈ 13

ГОД. XL

Цена на овој број е 68 динари. – Претплатата за 1985 година изнесува 1.852 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. фах 226. – Телефони: Централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

201.

Врз основа на член 281 став 1 точка 14 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 11 ст. 1 и 2 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја, Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 13 март 1985 година донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА ЗА 1985 ГОДИНА

1. Се утврдува Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1985 година, која ги содржи статистичките истражувања што не се опфатени со Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1983 до 1985 година, како и измени и дополненија на статистичките истражувања опфатени со таа програма.

2. Статистичките истражувања од интерес за целата земја што се спроведуваат во 1985 година ќе се финансираат според програмите од точка 1 на оваа одлука.

3. Статистичките истражувања предвидени со Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1983 до 1985 година, содржани во одделите: Статистика на стопанските биланси – Истражувања што се спроведуваат секоја година под ред. бр. 5 и 6; Статистика на стопанските биланси – Сводни аналитички истражувања под ред. бр. 17; Статистика на инвестициите и на општественото богатство – Истражувања што се спроведуваат секоја година под ред. бр. 4, 5 и 6; Статистика на цените – Истражувања што се спроведуваат секоја година под ред. бр. 16; Статистика на индустријата и рударството – Истражувања што се спроведуваат секоја година под ред. бр. 5; Статистика на шумарството – Истражувања што се спроведуваат секоја година под ред. бр. 7; Статистика на здравственото осигурување под ред. бр. 9 и Научноистражувачки и развојни работи – Методолошки работи под ред. бр. 29, нема да се спроведуваат во 1985 година.

4. Статистичките истражувања во 1985 година ќе се спроведуваат според Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја од точка 1 на оваа одлука и според Одлуката за утврдување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1983 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/82, 25/83 и 57/83).

5. Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1985 година претставува составен дел на оваа одлука.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 495
13 март 1985 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стојан Бјелајац, с. р.

202.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА АРМИРАНО-БЕТОНСКИ СРЕДСТВА ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ОТВОРИ ЗА ДВИЖЕЊЕ ВО ЗАСОЛНИШТАТА И ВО ДВОНАМЕНСКИТЕ ОБЈЕКТИ

1. На задолжително атестирање подлежат армирано-бетонските и спрегнатите средства за затворање на отвори за движење (во натамошниот текст: средства за затворање) во засолништата и двонаменските објекти (во натамошниот текст: засолништа).

Средства за затворање се: врата, капаци и подвижни прегради чишто крила се изработени од армиран бетон или се спрегнати.

Средствата за затворање во смисла на оваа наредба се класифицираат според местото на вградување, и тоа:

1) средства за затворање што непосредно се изложени на механичко, пожарно, радијациско и хемиско дејство (во натамошниот текст: непосредно изложени средства за затворање) и

2) средства за затворање што посредно се изложени на механичко, пожарно, радијациско и хемиско дејство (во натамошниот текст: посредно изложени средства за затворање).

2. Постапките за испитување заради задолжително атестирање на средствата за затворање се следните:

1) испитување на типот на средството за затворање – постапка по која се испитуваат мострите за да се утврди дали одговараат на одредбите од оваа наредба, заради издавање на типски атест;

2) испитување на поединечно изработени средства за затворање - постапка по која се испитува средството за затворање за да се утврди дали одговара на одредбите од оваа наредба, заради издавање на поединечен атест;

3) испитување на средства за затворање од домашно сериско производство - постапка за контролно испитување на средствата за затворање од производствената линија, заради утврдување на сообразноста на карактеристиките пропишани со оваа наредба со карактеристиките на атестираниот тип.

Типот на средствата за затворање се определува според следните карактеристики:

- 1) мерите на светлиот отвор на довратниците (рамките);
- 2) дебелината на крилата - вратниците;
- 3) заштитните својства;
- 4) местото на вградување;
- 5) функционалните карактеристики.

3. На испитување заради задолжително атестирање подлежат следните карактеристики на средствата за затворање:

- 1) техничката документација;
- 2) мерите;
- 3) отпорноста на механичко оптоварување;
- 4) херметичноста;
- 5) функционалноста;
- 6) конструкционите карактеристики.

4. Техничката документација содржи:

1) конструкционата документација со главниот монтажен нацрт (склонниот цртеж), со цртежи на елементите, спецификација на материјалот и список на југословенските стандарди и на прописите врз основа на кои е изработена;

2) пресметки на посечките елементи на конструкцијата на крилата посредно изложените средства за затворање;

3) технички услови за изработка со податоци за квалитетот на материјалите за изработка, за формата и мерите на составните делови, квалитетот на заварените спојеве и материјалот за заварување и со податоци за материјалите за лентата за зетинање и заштита од корозија;

4) условта за вградување, ракување и одржување.

Во поглед на мерите средствата за затворање мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) мерите мораат да бидат во согласност со мерите на светлиот отвор пропишани во Правилникот за техничките нормативи за засолништа („Службен лист на СФРЈ”, бр. 55/83) и со мерите прикажани во техничката документација;

2) толеранциите на мерите на светлиот отвор на довратниците и на крилата изнесуваат ± 2 mm;

3) дебелината на крилата на средствата за затворање мора да одговара на обемот на заштитата на засолништето и мора да биде најмалку:
 $400 + S - 2$ mm - за непосредно изложени средства за затворање;
 $120 + S - 2$ mm - за посредно изложени средства за затворање;

4) деформираноста на крилата и рамките смее да биде таква што разликата меѓу подолгата и пократката дијагонала да изнесува најмногу 3 mm;

5) крилата на средствата за затворање мораат да ги преклопуваат рамките, и тоа:
 - за непосредно изложени средства за затворање - најмалку 45 mm ± 2 mm;
 - за посредно изложени средства за затворање - најмалку 40 mm ± 2 mm;

6) зјајот меѓу површините на крилата (граничните) и рамките во затворена положба на средствата за затворање изнесува до 2 mm;

7) дозволената искривеност на крилата и рамките, мерена на краевите на дијагоналите, изнесува, и во раставена и во затворена положба, до 2 mm.

Во поглед на отпорноста на механичко оптоварување средствата за затворање мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) непосредно изложените средства за затворање мораат во границите на дозволените напони да го издржат оптоварувањето на натпритисокот на воздушниот ударен бран изразено со статичко рамномерно поделено оптоварување кое дејствува вертикално на надворешната страна на крилата (во натамошниот текст: позитивно оптоварување), а кое зависи од обемот на заштитата на засолништето изнесува 250, 700 или 1050 kPa и оптоварувањето со силата на одбојот изразено со статички рамномерно поделено оптоварување кое дејствува вертикално на внатрешната страна на крилата (во натамошниот текст: негативно оптоварување), а кое зависи од обемот на заштитата на засолништето изнесува 50, 140 или 210 kPa;

2) посредно изложените средства за затворање мораат, во границите на дозволените напони, да издржат позитивно оптоварување кое, зависно од обемот на заштитата и од местото на вградувањето во природниот ходник, односно во ходникот на помошниот излез на засолништето (челно или бочно во однос на правецот на дејството), изнесува 100, 200, 300, 400, 600 или 900 kPa, и негативно оптоварување кое, зависно од обемот на заштитата и од местото на вградувањето, изнесува 20, 40, 60, 80, 120 или 180 kPa;

3) дозволените напони во бетонот на армиранобетонската конструкција на крилата на средствата за затворање се определени во табела 1:

Табела 1

Напонска состојба	Дебелина на елементите (плоча, греда) cm	Вид на напонот МПа	Марка на бетонот МВ		
			30	40	50
Свиткување	$d \geq 12$	gr	10,0	24,0	27,7

4) дозволените напони во арматурата на армиранобетонската конструкција на крилата на средствата за затворање се дадени во табела 2:

Табела 2

Назив на челикот	Дебелина на елементите (плоча, греда) cm	Марка на бетонот МПа	Арматура \varnothing mm	
			≤ 12	≥ 14
GA 240/360	греди и плочи, $d = 12$	> 30	240	210
	плочи, $d > 12$			
RA 400/500-2	греди и плочи, $d = 12$	30	330	
	плочи, $d > 12$		360	
RA 400/500-2	греди и плочи, $d = 12$	40 и 50	360	
	плочи, $d > 12$		390	

5) дозволените напони во челичните врзни елементи и во елементите на носивата конструкција на спрегнатите средства за затворање изнесуваат:

- за притисок, свиткување и истегање, $\sigma_{dop} = 0,8 \sigma_s$
- за симнување $\tau_{dop} = 0,462 \sigma_s$
- каде што е:
- v - граница на развлекувањето;

6) дозволениот уклон на крилата на средствата за затворање изнесува 1/500 дел од должниот распон на крилата, а дозволениот траен уклон на крилата изнесува 1/1000 дел од тој распон, на местото на најголемиот уклон.

Во поглед на херметичноста средствата за затворање мораат да исполнуваат еден од следните услови:

1) при излагање на внатрешната страна на средството за затворање на натпритисок од најмалку 100 Па, на температура на околината, е обезбедена непропустливост на минување на воздух, гасови, пареа и прав;

2) при излагање на натпритисок на внатрешната страна на средството за затворање, на температура на околината, според начинот предвиден во точка 5 на оваа наредба, дозволеното паѓање на притисокот во херметизирана комора изнесува $\Delta p = 100 \text{ Pa}$.

Во поглед на функционалноста средствата за затворање мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) силата на забравување на крајот на лостот за рачно затворање односно отворање на средството за затворање не смее да биде поголема од 600 N за вратата, 400 N за капаците и 700 N за подвижните прегради;

2) силата на крајот на лостот на механизмот за задвижување на лизгавите подвижни прегради не смее да биде поголема од 150 N;

3) вратата и капаците од точка 1 одредба под 2 на оваа наредба мораат да бидат изработени така што да овозможуваат ослободување на отворите за движење во случај на потреба, со исфрлање на нивните крила надвор, ако тие средства за затворање се во затворена и забравена положба;

4) ако исфрлање на крилата се врши рачно, со помош на лост, силата на крајот на лостот не смее да биде поголема од 700 N;

5) ако исфрлање на крилата се врши рачно, со помош на механизам за исфрлање, силата на крајот на рачката на механизмот не смее да биде поголема од 250 N.

Во поглед на конструкционите карактеристики средствата за затворање мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) да имаат праг висок најмалку 50 mm и широк најмногу 300 mm, со тоа што тој може да биде постојан или подвижен (подвижни прегради со лизгаво-подвижно крило, можат да имаат и впуштен праг);

2) да имаат механизам за поединечно или централно забравување и од надворешната и од внатрешната страна, и тоа кај свртливите крила - најмалку на две места, а кај лизгаво подвижните крила - најмалку на четири места;

3) да имаат механизам за забравување кој мора да биде обезбеден од самоотворање, а движењето на лостот при затворањето мора да биде одозгора надолу и мора да биде ограничено со граничник. Насоката на движењето на механизмите (затворање-отворање) мора да биде видно обележена;

4) довратникот мора да биде опремен со котви за врзување на сидната маса на засолништето и за пренесување на оптоварувањето на масата на средството за затворање и на оптоварувањето според одредбите од став 3 на оваа точка, на сидовите на засолништето. Бројот, мерите и распоредот на котвите мораат да бидат определени со пресметка така што да биде вклучен и распоредот на оптоварувањето врз механизмите за забравување, шарките и потпирачите и мораат да обезбедат врска на довратникот (рамките) на средството за затворање со сидната маса на засолништето;

5) да бидат конструирани така што крилото да налегнува на довратникот од страната на позитивното оптоварување;

6) затиначката лента мора да биде поставена на крилото и мора да биде вградена така што оптоварувањето да го преземат металните делови на крилата и довратникот на средството за затворање. Затиначката лента треба да биде заштитена од непосредно топлотно дејство.

5. Во врска со средствата за затворање се испитуваат техничката документација и следните карактеристики на тие средства, и тоа:

1) техничката документација, заради утврдување на нејзината усогласеност со условите пропишани со оваа наредба и заради утврдување на сообразноста на мострата со техничката документација;

2) мерите се испитуваат на рамна и цврста подлога со мерна лента и со механички мерила - еталони.

Дебелината на крилата на средството за затворање се мери со чаталесто или клуновидно подвижно мерило, и тоа на следните места:

а) на подвижните прегради и на вратите - на пресеци на дијагоналата на 1/6 делови на површината на крилата и најмалку уште на шест места рамномерно распоредени по должината на рабовите на крилата;

б) на капаците - на пресекот на дијагоналите на крилата и уште најмалку на четири места рамномерно распоредени по должината на рабовите на крилата.

3) отпорноста на механичко оптоварување се испитува на следниот начин, и тоа:

а) отпорноста на позитивно оптоварување се испитува така што:

- како мостра за испитување се користи крилото на средството за затворање во кое е извршено кондиционирање на бетонот во период од 28 дена;

- на постаментот на уредот прикажан на слика 1 се поставуваат две мостри раздвоени со челична рамка меѓу кои е сместена хидраулична перница од гумира на синтетичка ткаенина дебела 1 mm. Хидрауличната перница има приклучоци за довод на вода и за испуштање на воздух. На приклучокот за испуштање на воздух е поставен манометар за мерење на притисокот на испитувањето од класа на точност 1,6;

- хидростатистички притисок се создава со приклучување на водоводот преку редукционен вентил односно со помош на рачна пумпа;

- мострите се обезбедуваат од разделување со помош на стегалки на кои се пренесуваат силите на притисокот;

- мострите се поставуваат на уредот за испитување така што една спрема друга се свртени со своите надворешни страни;

- хидрауличната перница се полни со вода и хидростатичкиот притисок постепено се зголемува до испитниот притисок чија вредност зависи од местото на вградување и од обемот на заштитата на средството за затворање, а која е определена во став 3 точка 4 од оваа наредба;

- мерење на напрегањето на материјалот на конструкцијата на мострата се врши со помош на отпорнички тензометар и тензометарски мерни ленти;

- тензометарските мерни ленти се поставуваат најмалку на девет места по две ленти, според слика 2;

- мерење на најголемиот дозволен уклон на конструкцијата на мострата се врши со помош на механички или електронски уклономери од класа на точност 1/100 mm;

- уклономерите се поставуваат во пресекот на дијагоналите на крилата;

- испитниот притисок се одржува една минута;

б) отпорноста на негативно оптоварување се испитува така што:

- како мостра за испитување се користи средството за затворање со довратникот и со врзните елементи во кое е извршено кондиционирање на бетонот во период од 28 дена;


- на рамката на уредот за испитување, прикажан на слика 3, се зацврстува мострата која со својата внатрешна страна е свртена кон хидрауличната перница сместена меѓу мострата и челичната плоча (2);

– челичните врзни елементи (шарките, затвораците, лежиштата итн.) се испитуваат со тензометарски мерни ленти поставени на критичните места што се определени врз основа на статичката шема, или тие елементи се испитуваат одвоено преку силата на ломот која мора да биде најмалку трипати поголема од силата при дозволеното напрегање;

– уклономерите се поставуваат според слика 4;
– испитувањето во сè друго се врши како за позитивно оптоварување.

Испитувањата се повторуваат трипати, а резултатите од сите испитувања се бележат.

Вредностите од напонот и уклонот добиени со мерењето не смеат да бидат поголеми од вредностите на дозволените напони и уклони од став 3 точка 4 на оваа наредба;




Слика 1
На сликата има:
1 – поставмент
2 – челична рамка
3 – хидраулична перница
4 – редукционен вентил
5 – рачна пумпа
6 – стегалка
7 – отпорни тензометар
8 – мерна лента
9 – кабел
10 – манометар
11 – ценовод

4) херметичноста се испитува поединечно – со заврстување на средството за затворање на отворот на херметизираната комора – или во пар со две моистри поставени според слика 5, кога просторот меѓу мострите служи како херметизирана комора. Испитувањето се врши на еден од следните два начина, и тоа:

а) испитување со дим – така што во херметизиран простор се врши палење на два грама „бергерова мешаница“, со истовремено воведување на воздух под притисок во тој простор. По стабилизирањето на натпритисокот од 100 Pa во херметизираниот простор се затвора вентилот

РАСПОРЕД НА МЕРНИТЕ ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ НА НАПРЕГАЊЕТО КАЈ ВРАТАТА, КАПАЦИТЕ И ПРЕГРАДИТЕ



Слика 2


на доводот на воздух и се врши контрола на продирањето на димот по обемот на крилото со помош на извор на светлост со јачина најмалку 200 W во треќе од пет минути.

Се смета дека мострата го исполнила условот на херметичност, ако за време на испитувањето не дојде до продирање на дим;

б) испитување со паѓање на притисокот – така што по стабилизирањето на натпритисокот од 1000 Pa во херметизираниот простор, со повторно отчитување на манометарот, по пет минути, се утврдува „почетниот притисок“ кој не смее да биде помал од 400 Pa. Истовремено се врши контрола на херметичноста со отчитување на паѓањето на „почетниот притисок“ на микроманометарот.

Се смета дека мострата го исполнила условот на херметичност, ако натпритисокот во херметизираниот простор не опаднал повеќе од 100 Pa во однос на „почетниот притисок“, во траење од пет минути;

5) функционалноста се испитува на следниот начин:
– со мерење на силата на забравување со динамометар или со соодветни тегови на најголемиот крак на лостот, при што измерената сила не смее да биде поголема од пропишаната вредност;



Слика 3

– можноста за исфрлање на крилото се утврдува така што тоа, заедно со довратникот ќе се вгради на порталот за испитување и така вградено се забравува со затворачи. Со користење на лостови за исфрлање или на механизам за исфрлање крилото се одвојува од довратникот, при што силата на крајот на лостот за исфрлање, односно на крајот на рачката на механизмот за исфрлање не смее да биде поголема од пропишаната вредност. Ова испитување се повторува трипати;

б) конструкционите карактеристики се испитуваат визуелно и со мерење на пропишаните димензии со соодветни мерила.

6. Организацијата на здружен труд што произведува средства за затворање, кон барањето за вршење на работи на задолжително атестирање, што го поднесува до организацијата на здружен труд овластена за вршење на работи на задолжително атестирање, ги доставува и следните податоци:

1) фирма, односно назив и седиште на организацијата на здружен труд;

– краток опис на средството за затворање со дефиниција на типот според точка 2 од оваа наредба;

3) техничка документација;

4) доказ за квалитетот:

– материјал за изработка на крилата (бетон и бетонски челик) на врзните елементи и челичната конструкција;

– материјал за изработка на затиначка лента;


– заварени споеви;

5) доказ за нештетноста по здравјето на луѓето на испарувањата на материјалите за заштита од корозија по завршното сушење на воздух, во случај на нивна изложеност на повишени температури;


6) доказ за стручната способност на заварувачите во согласност со југословенскиот стандард JUS. С.ТЗ.061.

7. Мострите за испитување заради вршење на работи на задолжително атестирање на типот на средството за затворање ги избира организацијата на здружен труд овластена за вршење на работи на задолжително атестирање. Во рамките на секој тип средства за затворање се земаат две мостри.

ПОЛОЖБА НА УКЛОНОМЕРОТ КАЈ ВРАТАТА, КАПАЦИТЕ И ПРЕГРАДИТЕ



Слика 4



Слика 5

За земањето на примерци организацијата овластена за атестирање составен записник, кој содржи:

- 1) фирма, односно назив и седиште на производителот;
- 2) вид на средство за затворање;
- 3) место на вградување;
- 4) број на датум на земање на мострите;
- 5) податоци за уочените недостатоци, како што се:
 - а) неправилни реалки на средството за затворање, нецелосно или погрешно означување, непостоење на упатство за вградување, ракување и одржување итн.

Записникот го потпишуваат претставниците на производителот и претставници на организацијата на здружен труд овластена за вршење на работи на задолжително атестирање.

Мострите по испитувањето му се враќаат на производителот на чување.

8 Извештајот за испитување на карактеристиките на средството за затворање содржи:

- 1) основни технички податоци за средството за затворање;
- 2) податоци за земањето на мостри, и тоа: број на мострите, ознаки на мострите, место и датум на земањето на мострите и број на записникот;
- 3) податоци за карактеристиките на средството за затворање утврдени во согласност со точка 5 од оваа наредба;
- 4) заклучок со образложение;
- 5) фирма односно назив на организацијата на здружен труд овластена за вршење на работи на задолжително атестирање, седиште и датум, потпис од овластеното лице и отпечаток на печатот.

9. За средствата за затворање за кои со испитување ќе се утврди дека ги исполнуваат пропишаните услови, ор-

ганизацијата на здружен труд овластена за вршење на работи на задолжително атестирање издава атест, кон кој прилага извештај за испитувањето.

Атестот, со приложениот извештај за испитувањето, се издава во три примероци од кои еден се доставува до подносителот на барањето за атестирање, еден до Сојузниот завод за стандардизација, а еден задржува организацијата на здружен труд што го издала атестот.

Рокот на важење на атестот за атестираниот тип на средството за затворање што се произведува сериски е шест години од денот на издавање на атестот, ако со контролно испитување извршено според одредбите на точка 11 од оваа одредба се утврди дека произведените средства за затворање се сообразни со атестираниот тип.

Важењето на издадениот типски атест престанува и кога на атестираниот тип на средство за затворање се извршат измени во конструкцијата, што влијаат врз пропишаните карактеристики на средството. Во тој случај производителот мора за извршените измени да ја извести организацијата на здружен труд што го издала атестот, заради повторно атестирање на тој тип средства за затворање.

Се смета дека средство за затворање има атест ако е произведено во рокот на важењето на атестот. Производителот е должен сите произведени средства за затворање да ги сообрази кон атестираниот тип.

10. Средството за затворање за кое е издаден атест, производителот односно увозникот го означува со атестен знак.

Атестниот знак се втиснува од надворешната страна на средството за затворање во горниот десен агол, а во согласност со Наредбата за изгледот и употребата на атестниот знак („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/79 и 31/81), при што големината „В” од точка 4 на таа наредба мора да изнесува најмалку 50 mm.

Атестниот знак со кој се означува средство за затворање мора да содржи и две буквени ознаки и две бројчени ознаки. Буквените ознаки се однесуваат на групата и подгрупата на југословенските стандарди на кои им припаѓа тоа средство (UN), а бројчените ознаки се шифри на организациите на здружен труд овластени за вршење на работи на задолжително атестирање.

Покрај атестниот знак, средството за затворање мора да биде означено и со посебна плочка, која содржи:

- 1) податоци за фирмата односно називот и седиштето на производителот;
- 2) ознака на видот и типот на средството за затворање, според табела 3;
- 3) мери на светлиот отвор и дебелина на крилата;
- 4) број и датум на издавањето на типскиот атест,
- 5) производствен број;
- 6) година на производство.


Минималната височина на ознаката е 5 mm, а височината на вдлабнатината или издаденоста – најмалку 1/10 од височината на ознаката. На плочките за означување од не’рѓосувачки челик, длабочината на гравурата не треба да биде поголема од 0,6 mm, без оглед на височината на ознаката.

Табела 3

Вид и тип	Назив или својство	Ознака
Вид	подвижни прегради	P _p
	врата	V
	капаци	K
Место на вградување	непосредно изложено	N
	посредно изложено (заштитено)	Z
Заштитно својство	отпорност на притисок	P
	херметичност	H
Насока на отворање	десна	D
	лева	L

ПРИМЕР НА ОЗНАЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВО ЗА ЗАТВОРАЊЕ

VN40 – PH700 – 1000 × 1800 – L



Плочките за означување имаат дебелина еднаква на 1/25 од нивната најголема димензија, но не помала од 2 mm. Се изработуваат од алуминиумски лим, не'рјосувачки челик, бронза или месинг.

Плочката за означување се зацврстува на металната конструкција на средството за затворање на еден од следните начини:

- 1) со меко заварување или со тврдо заварување, директно или со помош на рамка;
- 2) со впуштени завртки што се зацврстени со пунктирање или со меко заварување;
- 3) со заковки.

Дебелината на плочката за означување може да се намали на 1 mm, ако плочката е зацврстена со помош на рамка или ако е меко заварена или тврдо заварена по целиот раб.

11. Контрола на сообразноста на средството за затворање кон атестирањот тип се врши три години по издавањето на атестот.

Контрола на сообразноста на средството за затворање врши организацијата на здружен труд овластена за вршење на работи на задолжително атестирање која го издала атестот.

При контролата на сообразноста се испитуваат карактеристиките предвидени во точка 4 од оваа наредба.

За контрола на сообразноста се користи една мостра, која се зема според постапката утврдена со оваа наредба.

Ако со испитувањето се утврди дека три или повеќе карактеристики на средството за затворање не ги задоволуваат барањата пропишани во точка 4 од оваа наредба, атестот се одзема.

Ако со испитувањето се утврди дека една карактеристика или две карактеристики не ги задоволуваат барањата пропишани во точка 4 од оваа наредба – атестот се повлекува, а испитувањето на карактеристиката или на карактеристиките што не задоволеле, се повторува за двократен број мостри. По така повтореното испитување, атестот се потврдува ако резултатите се позитивни, или се одзема ако резултатите се негативни.

12. За вршење на работи на задолжително атестирање на средства за затворање Сојузниот завод за стандардизација може да овласти организација на здружен труд која ги исполнува следните услови, и тоа:

- a) да располага со следната опрема, и тоа:

1) со мерни ленти, подвижни мерила и микрометарски мерила или еталони за мерење на основните димен-

зии, азорот и толеранциите пропишани со одредбите од оваа наредба;

со прецизна вага со опсег на мерење до 1000 g и со точност на мерењето 100 g;

3) со уред за испитување на отпорноста на позитивно оптоварување (притисок) со хидраулична перница или хидростатичка комора, со опсег на натпритисок до 1200 кРа и со можност за одржување и мерење на испитниот притисок;

4) со уред за испитување на отпорноста на негативно оптоварување со хидраулична перница или хидростатичка комора, со опсег на натпритисокот до 250 кРа, со можност за одржување и мерење на испитниот притисок;

5) со уред за мерење и регистрирање на притисокот по единица на време, најмалку со два давачи на притисок, со можност за мерење на повисоки вредности;

6) со повисоки канален уред за мерење на напрегањето во материјалот, со истовремена можност за регистрирање на текот на кривата линија на промената на напрегањето;

7) со соодветен број на тензометарски мерни ленти и со механички или електронски уклономер од класа на точност 1/100 mm;

8) со уред за испитување на херметичноста, со инструменти за отчитување на паѓањето на притисокот во единица на време и со светлосен извор со јачина од 500 W за уочување на продирањето на дим;

9) со портал за испитување на функционалноста на средството за затворање;

10) со динамометар или тегови за мерење на силите на затворањето и исфрлањето на крилата на средствата за затворање;

б) да има работници за вршење на работи на испитување на средства за затворање, кои ги имаат следните стручни квалификации:

– ако е во прашање работник кој раководи со испитувањата на средствата за затворање – дипломиран инженер од техничка струка со најмалку пет години работно искуство врз работи на испитување на средства за затворање или врз работи на испитување на карактеристиките на армиранобетонски или спрегнати конструкции;

– ако се во прашање стручни работници за спроведување на испитување на средства за затворање – најмалку еден дипломиран инженер од техничка струка и двајца стручни работници од техничка струка со средна стручна подготовка, со најмалку три години работно искуство врз работи на испитување на карактеристиките на средства за затворање или на армиранобетонски и спрегнати конструкции.

13. Организацијата на здружен труд овластена за вршење на работи на задолжително атестирање на средства за затворање е должна да изврши атестирање во рок од 60 дена од денот на земањето на мостри.

14. Оваа наредба влегува во сила по истекот на една година од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 32-15473/1-84

25 октомври 1984 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

203.

Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/81), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК**НА ПОМОШНИТЕ ЛЕКОВИТИ СРЕДСТВА ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАТА ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 31 ОКТОМВРИ 1983 ГОДИНА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА**

Во периодот од 31 октомври 1983 година до 31 декември 1984 година издадени се решенија за домување во промет на следните помошни лековити средства за употреба во ветеринарството:

Реден број	Назив на помошното лековито средство	Облик и пакување	Начин на издавање	Производител	Број и датум на решението за пуштање во промет
1	2	3	4	5	6
1.	ALFACRON 50 WP ad. us. vet.	прашок, кесе а' 100 g, а 200 g и а' 500 g	се издава без рецепт	„CHROMOS” Загреб, CI-BA GEIGY, Bazel, Швајцарија	1761/1 12 III.1984
2.	DIMILIN WP-25 ad.us.vet	прашок, кесе а' 1 kg и а' 25 kg	се издава без рецепт	„GALENIKA” фармацевтско-хемијска индустрија, Белград-Земун	6.857/1 14 III 1984
3.	FAMID 50 WP ad.us.vet.	прашок, кесе а' 1 kg, кутија а' 5 kg, буре а' 50 kg	се издава без рецепт	„CHROMOS”-Загреб, CI-BA-GEIGY, Bazel, Швајцарија	7.306/1 14 III 1984

Бр. 1580/1
26 февруари 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за земјоделство,
д-р Милорад Станојевиќ, с. р.

204.

Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/81), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК**НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАТА ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 31 ОКТОМВРИ 1983 ГОДИНА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА**

Во периодот од 31 октомври 1983 година до 31 декември 1984 година се издадени решенија за пуштање во промет на следните готови лекови за употреба во ветеринара:

Реден број	Назив на лекот	Облик и пакување на лекот	Начин на издавање	Производител на лекот	Број и датум на решението за пуштање на лекот во промет
1	2	3	4	5	6
1.	AMPIREX I ad us. vet	прашок, вреќичка а' 100 g; 500 g; 1000 g и вреќа а' 30 kg	се издава на рецепт	„GALENIKA”- фармацевтско-хемијска индустрија, Белград-Земун	223/1 5.I 1984

1	2	3	4	5	6
2.	APIAKARIDIM ^r ad.us.vet.	брановита кар- тонска лента	се издава без ре- цепт	„DALMED” – Пчеларска задруга, Сплит	9.623/1 2.XII 1983
3.	BCK-FORTE + E ad.us.vet	прашок, кесе а' 20 g кутија а' 100 g 500 g, 1 kg	се издава без ре- цепт	„АЛКАЛОИД” – фарма- цевтско-хемиска индус- трија Скопје	385/1 12.VI 1984
4.	FINADYNE ad.us.vet	солуција, шишен- ца á 10 ml и á 50 ml	се издава на рецепт	RO „KONIM” – Љубљана, ESSEX-SHEMIE AG Lu- zern, Швајцарија	1.531/1 1.III 1984
5.	FURO-VIII ad.us.vet.	прашок нерас- творлив во вода, кесиња á 30 g, 60 g, 90 g, 120 g, 150 g, 300 g, 600 g и 1000 g	се издава на рецепт	„АЛКАЛОИД” – фарма- цевтско-хемиска индус- трија, Скопје	386/1 12.VI 1984
6.	GEOMYCIN V-5 ad.us.vet.	солуција, шишен- це á 50 ml и á 100 ml.	се издава на рецепт	„PLIVA” – фармацевтско- хемијска прехранбена и козметичка индустрија, Загреб	6.460/1 14.III 1984
7.	GEOMYCIN V-10 ad.us.vet.	солуција, шишен- це á 50 ml и ши- шенце á 100 ml	се издава на рецепт	”	6.453/1 14.III 1984
8.	HISTACLINE ^r ad.us.vet.	суспензија, ши- шенце á 50 ml и á 100 ml	се издава на рецепт	„ВЕТРОМ” Белград, Се- ва-sanofi, Париз, Франци- ја	298/1 12.VIII 1984
9.	JAMPICINE ^r ad.us.vet.	прашок, кесе á 100 g, и á 200 g; кутија á 200 g á 1.000 g	се издава на рецепт	ВЕТРОМ” Белград, Сева- sanofi, Париз, Франција	7.104/1 12.VIII 1984
10.	PEST-OL ad.us.vet.	течна вакцина, шишенце á 200 и 1000 дози.	се издава на рецепт	Ветеринарски завод, Су- ботица	1.527/1 14.III 1984
11.	Вакцина на лигав- ка и шап ОАС ad.us.vet.	течна вакцина, шишенце á 500 ml и á 500 ml	се издава на рецепт	RO „AGROPROGRES” Љубљана, The, wellcome foundation LTD, Англија	1.528/1 16.II 1984
12.	VARAMIT ad.us.vet.	хартиено ливче пластична фолија á 20 хартички	се издава на рецепт	„СРБОЛЕК” Београд, пчеларски комбинат Бел- град	1.528/1 14.III 1984
13.	VETISEPT ^r ad.us.vet.	прашок, кесе á 100 g шишенце á, кутија, со вреќич- ки g и 1.000 g, и посебен дозатор á 10 g	се издава на рецепт	„СРБОЛЕК” ООУП „Пролек” Белград	1.297/1 14.III 1984
14.	VITA - 3 ad.us.vet.	солуција, шишен- це á 100 ml	се издава на рецепт	RO „AGROPROGRES” Ljubljana, The wellcome fo- undation LTD, Англија	6.II/1 25.VI 1984

Бр. 1377/1
26 февруари 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за зем-
јоделство,
д-р Милорад Станоевиќ, с. р.

ПРОГРАМА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА ЗА 1985 ГОДИНА

Реден број	Назив и периодика на спроведувањето на истражувањето	Содржина на истражувањето	Кој е должен да дава податоци и во кој рок	Обврски на статистичките и овластените органи и организации:		Податоците се утврдуваат за:			
				на федерацијата	на републиките и автономните покраини	општините	републиките и автономните покраини СФРЈ	Рок за првите резултати од обработката за	СФРЈ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I НОВИ ИСТРАЖУВАЊА¹⁾

Статистика на стопанските биланси

Истражувања што се спроведуваат секоја година

1 Анкети за потрошувачката на домаќинствата (АПД):

а) Текушта анкета за потрошувачката на неземјоделските домаќинства (АПД-1) собирање месечно,³⁾ обработка тримесечно и годишно

б) Текушта анкета за потрошувачката на земјоделските и мешовитите домаќинства (АПД-2) – собирање месечно, ³⁾ обработка тримесечно и годишно

Однос спрема лицето на чие име се води домаќинството, пол, наполнети години на возраст, занимање, општествено-економска положба, квалификација, вид на работата, област на дејноста, школска подготовка, број на членови во постојан работен однос, број на активни членови, број на активни земјоделци, број на членови со лични примања, број на издржувани членови. Приходи по извори и трошоци по артикли – количини и вредности за околу 500 артикли и услуги на лична потрошувачка. Вид на станот, основ на користење на станот, снабденост на станот со електрична струја и со водовод, вид на гориво што се троши за загревање на станот, снабденост на домаќинството со трајни потрошни добра, податоци за земјишниот посед и за бројот на добитокот, снабденост на стопанството со земјоделски машини, податоци за натуралната потрошувачка и податоци за залихите на земјоделски производи. Користење на годишни одмори надвор од местото на постојаниот престој (должина и место на престојот и трошоци за престој).

Статистички органи

Околу 3500 избрани неземјоделски домаќинства по истекот на месецот

Околу 3000 избрани земјоделски и мешовити домаќинства – по истекот на месецот

Изработка на методологија, обработка на податоци за СР САП и СФРЈ

Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање на податоци; пренесување на податоци на картички-ленти; логичка и сметковна контрола и доставување на верификувани и исправни ленти

x x 25.03
25.06
25.09
25.12

1) Истражувања што не се опфатени со Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1983 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр 72/82)

3) Во заграда се дадени ред. бр. на статистичките истражувања од определена област на Одлуката за утврдување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1983 до 1985 година

*) Податоците за примени и дадени подароци и за одмори (годишни и други) се собираат тримесечно

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Примени и дадени подароци: количини и вредности на земјоделско-прехранбените производи и пијачки, вредности на други артикли за лична потрошувачка, вредност на станот – куќа, земјиште, патни билети за годишни и други одмори, вредност на земјоделските машини и справи. Податоци за користењето на станот – куќа (живеење бесплатно и во сопствен стан – куќа, површина на станот – куќа и просечна станарина по m ²) ¹⁾							
					Статистички органи				
2 (10)	Минимум на единствени показатели на развојот потребни за донесување и следење на остварувањето на планот за периодот 1986–1990 година (МЈП-85/А) – експериментално истражување	Вработени работници; капацитети: основни средства; производство, услуги, промет; вредност на услугите и на прометот на мало; потрошок на енергија и гориво; потрошок на основни сировини и репродукциони материјали; вкупен приход и доход; инвестиции во поважни објекти; бруто-инвестиции во основните фондови; извоз и увоз на стоки и услуги и др., а според Одлуката на СИС од 12 јули 1984 година за минимумот на задолжителните единствени показатели, потребни за донесување и остварување на плановите на самоуправните организации и заедници и плановите на општествено-политичките заедници	Избрани организации на здружен труд; работни организации со и без основни организации на здружен труд; сложени организации на здружен труд; договорни организации; земјоделски задруги, занаетчиски задруги и др и работни заедници	Изработка на упатства и обраски	Учество во изработка на упатства и обраски; собирање и пренесување податоци на каргички и ленти; контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.12
	Сводни статистички истражувања				СОК				
3 (18)	Податоци за работењето на организациите на здружен труд во областа на малото стопанство	Основни податоци од завршните сметки и од полугодишните периодични пресметки и споредбени показатели на резултатите од работата на работниците и работењето на организациите на здружен труд во областа на малото стопанство – посебно за договорни организации	Документација на СОК и на Сојузниот завод за статистика	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ, СР и САП	Учество во изработка на методологија	-	x	x	05.04 30.08

1) Измените и дополнењата на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1983 до 1985 година што се врши во 1985 година се означени со ѕвезда

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Статистички органи					
		Основни податоци за општествениот производ, народниот доход, вредноста на основните средства, остварените инвестиции и бројот на работниците на организациите на здружен труд во областа на малото стопанство	Документација на статистичките и овластениите организации и на стопанските комори	Изработка на методологија, обработка на податоци	Учество во изработка на методологија	×	×	×	20.11 ¹⁾	
					Статистички органи					
(19)	4	Податоци за работењето на индивидуалниот сектор во областа на малото стопанство	Основни податоци за општествениот производ, народниот доход, инвестициите и за бројот на работници и сопственици	Документација на статистичките органи	Изработка на методологија, обработка на податоци	Учество во изработка на методологија	×	×	×	20.11 ¹⁾
		Статистика на работењето на организациите на здружен труд и на другите организации и заедници								
		Истражувања што се спроведуваат секоја година								
					СОК					
(21)	5	Месечен извештај за плаќањата извршени за сметка на членовите на интерната банка (П-1)	Податоци за износите на: примени кредити и позајмици; примања на име на самопридонесот и слични примања од населението; плаќања за материјал на КОС, исплата на населението за производи и услуги; издвојување за општи и заеднички потреби; запрени даноци на промет на производи и на извршени услуги; исплата за инвестиции помеѓу КОС; вратени позајмици и отплати на кредити; пласмани на сопствени средства и др.	Интерна банка 08 мес. Филијала на СОК 10 мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Собирање на податоци, пренесување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	×	×	×	20 мес.
					СОК					
(22)	6	Завршна сметка на определени корисници на општествени средства - Биланс	Податоци за износите на: активата (основни средства, парични средства, побарувања, пласмани, разграничувања); пасивата (текушти обврски, временски разграничувања; извори на средства); расходите (материјални, лични, посебни намени, надомести, помошти); приходите (членарини, дотации). Со истражувањето се опфатени КОС што вршат дејност на подрачјето на месната заедница односно на ОЗТ или кај други КОС или кај куќни совети што располагаат со општествени средства преку својата жиро-сметка	Определени КОС 28.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Собирање на податоци, пренесување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	×	×	×	09.04

¹⁾ Рок за доставување на податоци за доходот и општествениот производ е 20 05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					СОК				
7 (23)	Месечен извештај за расчленетиот промет на интерните сметки на користниците на општествени средства (П-2)	Податоци за примањата и издавањата на интерните сметки на основните организации на здружен труд и на работните заедници што работат преку жиро-сметката на работната организација, и тоа: примања (од населението и од КОС што влегуваат во вкупниот приход; од буџетот, кредити и позајмици; лотарија и осигурувања од населението; самопридонеси од населението); издавања (материјални трошоци платени на друг (КОС и на населението за извршена работа и услуга; населението по основ на социјално осигурување, солидарност и сл. за камати; за општа, заедничка и друга потрошувачка; за инвестиции население по основ на лотарија, осигурување и сл.) и состојба на средствата на интерните сметки на користниците на општествени средства	Работна организација преку чија жиро-сметка работи основната организација на здружен труд и работната заедница 08 мес. Филијали на СОК 08 мес.	Изработка на методологија, логичка контрола, обработка на податоци за СФРЈ	Собирање на податоци, пренесување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	×	×	×	20 мес.
					СОК				
8 (24)	Збирни и консолидирани биланси на работните организации: - збирен биланс на успехот - консолидиран биланс на успехот ¹⁾	Податоци за средствата и изворите на средствата, за деловните и резервните средства и за средствата на солидарноста и за заедничка потрошувачка. Утврдување на доходот, распоредување на доходот и на чистиот доход; исказување на текуштата загуба и за покритието на загубата; исказување на податоците за исплатените лични доходи, за бројот на вработените, просечно користените деловни средства, инвестициите во тек, планираниот износ на вкупниот приход, на доходот, на чистиот доход, личните доходи, акумулацијата и други податоци за работната организација од формуларите што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет	Работните организации 15 03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Собирање на податоци, пренесување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	×	×	×	15.04

¹⁾ Во согласност со прописот на СИС во врска со чл 43 и 44 од Законот за книговодството

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

СОК

9 (25)	Пресметка на обртните средства и на изворите на обртните средства (ОБС)	Утврдување на дел од средствата за унапредување и проширување на материјалната основа на работата што се користи за обртни средства (основни средства; извори на средства за основни средства); обртни средства (долгорочни пласмани, загуба и сомнителни и спорни побарувања; трајни обртни средства; краткорочни пласмани, други обртни средства)	Организации на здружен труд односно заедници 15.03 ⁴⁾	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Собирање на податоци, пренесување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x	x	x	10.04
-----------	---	---	--	--	--	---	---	---	-------

Статистика на инвестициите и на општественото богатство

Истражувања што се спроведуваат секоја година

СОК

10 (7)	Пријава на инвестициите на Службата за општествено книговодство (СОК-ИН-1) – повремено	Општи податоци за објектот (број на објектот, статистичка ознака на намеруваната инвестиција, адреса на објектот, намена на објектот, датум на почетокот на изградбата, година на завршетокот на изградбата на објектот и др.); податоци за претсметковната вредност; техничка структура на вложувањето во претсметковната вредност (градежни работи, опрема, други вложувања); обезбедување на средства (сопствени средства, здружени средства, средства на странски инвеститор, кредитни средства, други извори)	КОС – инвеститори – при пријава на почетокот на градењето на објектот – набавки на опрема	Изработка на методологија	Собирање на податоци, логичка и сметковна контрола, внесување на податоци во датотеки по инвестициони објекти				
-----------	--	--	--	---------------------------	---	--	--	--	--

СОК

11 (8)	Пријава на промената на претсметковната вредност на инвестициите на Службата за општествено книговодство (СОК-ИН-2) – повремено	Податоци за претсметковната вредност (со досега пријавените пречекорувања, зголемување на претсметковната вредност, намалување на претсметковната вредност); техничка структура (градежни работи, други вложувања), обезбедување на средства (сопствени средства, здружени средства, средства на странски инвеститор, кредитни средства, други извори), необезбедени средства	КОС – инвеститори – при пријава на промената на претсметковната вредност на инвестициите, најмалку еднаш годишно	Изработка на методологија	Собирање на податоци, логичка и сметковна контрола, внесување на податоци во датотеки и по инвестициони објекти				
-----------	---	---	---	---------------------------	---	--	--	--	--

⁴⁾ Во случај на статусни промени рокот е 75 дена од денот на спроведувањето на статусната промена. Ако се менува состојбата на обртните средства и на изворите, рокот за поднесување на пресметката е 30 дена од денот на истекот на периодот за кој се составува таа пресметка.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СОК									
12 (9)	Тримесечен извештај за определени плаќања и вложувања за инвестиции (СОК-ИН-3)	Плаќања од девизна сметка (сопствени средства, средства на странски соинвеститор); странски кредит без посредство на домашни банки; стоковен кредит (домашен, странски); работи во сопствена режија; прираст на основното стадо, долгогодишни насади и шуми; вредност на работите и материјалите добиени без обврска за враќање; средства на странски соинвеститор во форма на производи и извршени работи; состојба на обврските спрема добавувачите, состојба на дадените неискористени аванси на добавувачите	КОС - инвеститори 15.04 15.07 15.10 15.01	Изработка на методологија	Собирање на податоци, логичка и сметковна контрола, внесување на податоци во датотеки по инвестициони објекти				
СОК									
13 (10)	Месечен извештај за исплатите за инвестиции од средствата на инвестиционите кредити во користење на банкарските организации (ИН-К-1)	Исплати за инвестиции според општините, според седиштето на инвеститорот, според инвеститорите и инвестиционите објекти од средствата на инвестиционите кредити во користење на банкарските организации	Банкарски организации 08.мес.	Изработка на методологија	Собирање на податоци логичка и сметковна контрола, внесување на податоци во датотеки по инвестициони објекти				
СОК									
14 (11)	Месечен извештај за извршените плаќања за инвестиции од интерната сметка на членот на интерната банка на образецот (P-1/a-ИБ)	Податоци за извршените плаќања од интерните сметки на инвеститорите што се извршени со посредство на интерната банка, по инвестициони објекти	Интерна банка месечно 08 мес.	Изработка на методологија	Собирање на податоци, логичка и сметковна контрола, внесување на податоци од датотеки по инвестиционен објект				
СОК									
15 (12)	Снимање на сите инвестиции во тек што биле пријавени на Службата за општествено книговодство (образец Е-СОК), на сите запрени инвестиции (образец ИН-ОБ-101), на сите завршени инвестиции (образец ИН-ОБ-102), како и на сите објекти што	Податоци за објекти во изградба: општи податоци: број на објекти, статистичка ознака на намеруваната инвестиција, адреса на објектот, намена на објектот, датум на почетокот на изградбата, датум на завршетокот на изградбата на објектот и друго; финансиски податоци: претсметковна вредност на инвестициониот објект според проектот и сите промени на неа, техничка структура, обезбедување на средства, необезбедени средства, договорени инвестиции, недоговорени инвестиции, извршени вложувања, извршени пре-	Корисници на општествени средства - инвеститори, во текот на јануари	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Собирање на податоци, пренесување на податоци на ленти, логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x	x	x	20.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	се градат за пазарот (об-разец ИН-ОБ-103)	носи на банкарски кредити на сметка на инвеститорот, трошоци за конзервирање за објекти чија изградба е запрена; податоци за запрени инвестиции: година на почетокот на изградбата, претсметковна вредност со пречекорувања, обезбедување на средства, необезбедени средства, вкупна вредност на извршените работи и набавената опрема, трошоци за конзервирање, податоци за завршени инвестиции: година на почетокот на изградбата, претсметковна вредност со пречекорувања, вкупна вредност на извршените работи и набавената опрема; податоци за изградба на објект за пазар: претсметковна вредност, пречекорувања и извори на средства							
	Сводни аналитички истражувања								
					СОК				
16	Инвестиции во тек по инвестициони објекти и други вложувања - тримесечно	Сите податоци што се водат во евиденцијата на инвестиционите објекти кај Службата за општествено книговодство, и тоа за: инвеститорот; објектот; претсметковната вредност (претсметковна вредност на инвестиционите објекти според инвестиционата програма и промените на неа, техничката структура на вложувањето, обезбедување на средства, необезбедени средства); договорените инвестиции (вкупно договорени инвестиции, договорени инвестиции во земјата, договорени инвестиции во земјата за кои се обезбедуваат плаќања, обезбедување на плаќања, необезбедено плаќање за инвестиции, договорени инвестиции со самостојни занаетчи, договорени инвестиции со странски содоговорувач, вредност на инвестициите во сопствена режија); недоговорените инвестиции; извршените вложувања (извршени плаќања, други извршени вложувања, дадени неискористени аванси на добавувачи); извршените преноси на банкарските кредити на сметка на инвеститорот; трошоците за конзервирање за објекти чија изградба е запрена	Филијали на СОК врз основа на евиденцијата и документацијата 25.04 25.07 25.10 25.01	Изработка на методологија, логичка контрола, обработка на податоци за СФРЈ	Собирање на податоци, логичка и сметковна контрола, обработка на податоци	x	x	x	10.05 10.08 10.11 10.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					СОК					
17 (6)	Месечен извештај за исплатите за инвестиции од сметката на инвеститорот и од средствата на кредитот	Податоци за извршените плаќања: од жиро-сметката (преку Службата, преку интерната банка); од други сметки кај Службата (издвоени средства за обезбедување финансирање на инвестиции, други издвоени средства за инвестиции, средства за заедничката потрошувачка); од кредитните средства на домашни банки (во динари, динарска противвредност на девизни кредити, курсни разлики пресметани на исплатите во текуштата година); од кредитите пласирани преку банките по комисиони работи (во динари, динарска противвредност на девизни кредити, курсни разлики пресметани на исплатите во текуштата година)	Филијали на СОК – врз основа на евиденцијата и документацијата 12 мес	Изработка на методологија, логичка контрола, обработка на податоци на СФРЈ	Собирање на податоци, логичка и сметковна контрола, обработка на податоци	x	x	x	20 мес	
	Статистика на парите и кредитите									
	Истражувања што се спроведуваат секоја година				Народни банки					
18 (20)	Дневен телеграфски извештај за ликвидноста на банките и на определени финансиски организации	Податоци за состојбата на определени средства на банките и на други финансиски организации: 1. Состојба на жиро-сметките, 2. Износ на користените средства преку износот на расположивите средства на жиро-сметката на банката, во смисла на член 111 став 3 од Законот за СОК („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83), 3. Состојба на паричните средства на резервниот фонд, 4. Износ на користените средства на резервниот фонд за одржување на дневната ликвидност на банките, 5. Износ на користените средства на задолжителната резерва за одржување на дневната ликвидност на банките, 6. Состојба на кредитите за одржување на дневната ликвидност што банките ги користат кај НБ на Југославија	Банки и други финансиски организации, народни банки – секој работен ден до 10 часот, а народните банки на НБ на Југославија секој работен ден до 12 часот	Изработка на методологија, печатење на обрасци и обработка на податоци на СФРЈ	Собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	Крајот на секој работен ден	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистика на цените									
Сводни аналитички истражувања									
				Статистички органи					
(5)	19	Тримесечен извештај за цените на опремата (ц-51) – домашна и увозна опрема	Цена на опремата по видови на опрема	Документација на статистичките органи	Изработка на методологија, обработка на индексите на цените	-	-	x	30.03 30.06 30.09 30.12
				Статистички органи					
(6)	20	Индекс на животните трошоци по групи, по намена на потрошувачката	Индекси на животните трошоци по групи, по намена на потрошувачката (исхрана, тугун и пијачки, облека и обувки, домување, хигиена и здравје, култура и разонода, сообраќај и ПТТ) врз основа на цените во трговијата на мало на околу 350 производи во 50 до 60 градови односно на соодветен број на производи во потребен број на градови	Документација на статистичките органи	Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	-	x	x	04 мес.
				Статистички органи					
(7)	21	Индекс на животните трошоци за домаќинства со најниски и највисоки приходи – шестомесечно	Индекси на животните трошоци по групи, по намена на потрошувачката за домаќинството со најниски и највисоки приходи	Документација на статистичките органи	Изработка на методологија, пресметување на индексите за СФРЈ	-	x	x	15.01 15.08
Статистика на индустријата и рударството									
Истражувања што се спроведуваат секоја година									
(11)	22	Попис на малото стопанство што се врши со самостоен личен труд со средства за работа во сопственост на граѓани	Дејност, сопственици, работници, деловен простор, финансиско работење, потрошувачка на електрична енергија, погонски машини и мотори, технички и сместувачки капацитети и друго	Сопственици на дуќани и собрание на општината 30.09	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ, СР, САП и општините	x	x	x	1986
(12)	23	Пробно статистичко истражување за трошоците на геолошко-рударските истражувања во 1984 година	Планирани и поторшени средства и планирани и извршени работи на геолошко-рударските истражувања за минерални сировини и подземни води; локација и вид; лежишта и наоѓалишта; планирани и потрошени средства по извори на финансирање (сопствени средства) здружени средства, средства на СИЗ, ОПЗ, кредити	Организации и заедници – носители на вложувањето во истражувањето на минерални сировини и на подземни води 30.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ, СР и САП	-	x	x	30.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		домашни и странски, вложување на странски лица и др.) и по видови истражувања (за основно и за детаљно истражување); обем и вредност на планираните и извршените работи по видови на работи (геодетски работи, изработка на карти, изработка на профили, геолошки работи, геофизички работи, истражни дупки, истражни бунари, истражни рударски работи, хидрогеолошки истражувања и испитувања, лабораториски истражувања и испитувања, технолошки истражувања и испитувања и друго)							
	Статистика на земјоделството и рибарството								
	Истражувања што се спроведуваат секоја година								
					Статистички органи				
24 (24)	Годишен извештај за производството на зеленчук и цвеќе во заштитен простор (ПО-73)	Површини, обем на производството за зеленчук и цвеќе и потрошок на енергија во заштитен простор	Организации на здружен труд од областа на земјоделството, земјоделски задруги и други организации што во својот состав имаат единици што се занимаваат со ова производство 07.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	10.04
	Градежна и станбена статистика								
	Истражувања што се спроведуваат секоја година								
					Статистички органи				
25 (10)	Аналитички индекс на трошоците за градење на станбени згради (Граф. 51) - пробно	Цени на градењето и структура на цената на градењето за типски станбени згради - вкупно и според видот на градежните работи	Избрани организации на здружен труд, што изведуваат градежни работи 30.04	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	30.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Статистика на сообраќајот и врските										
Истражувања што се спроведуваат секоја година										
26 (39)	Пробно истражување за прометот во луките за меѓународни линиски превози и за остварените превози во меѓународниот линиски сообраќај	Податоци за пристигнати и отпатували бродови во линиска и слободна пловидба – БРТ, НРТ, вид на бродови, знамиња, земја на доаѓање и заминавање, превезени патници и товар со овие бродови по земји на натоварување и растоварување, вид на стоки, возарина остварена во линиски превоз и др.	Избрани лучки капитални и живи испостави до 5. во месец за претходниот месец во избраниот тримесечен период	Изработка на методологија; обработка на податоци за избрани капитални	Учество во изработка на методологија, печатење на обрасци и упатства; собирање и логичка и сметковна контрола и доставување на податоци				30.09.	
Статистика на населението										
Сводни аналитички истражувања										
27 (3)	Попис на населението, домаќинствата и становите во 1981 година ¹⁾	Натамошна обработка на податоци на ПСДС/81 на барање од корисникот	Основна пописна документација на статистичките органи	Методолошка подготовка на програми за табелирање, изработка на проекти на обработка и обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Учество во методолошки подготовки на програма за табелирање		x	x	31.12.	
28 (4)	Изработка на стандардни демографски показатели за потребите на меѓународните организации – годишно	Големина, разместување и густина на населеноста, територијална припадност и големина на домаќинствата и др.	Документација на статистичките органи	Изработка на показатели			x	x	31.03	
Статистика на здравственото осигурување										
Истражувања што се спроведуваат секоја година										
29 (10)	Збирен годишен извештај на посебните податоци од	Побарувања, обврски, резерви, солидарност, други намени, непокриени расходи, кредити, инвестиции и др.	СИЗ на здравственото осигурување	Изработка на методологија,	Печатење на обрасци и упат-		x	x	x	31.04

¹⁾ Пописот на населението, домаќинствата и становите во 1981 година е спроведен врз основа на Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во 1981 година („Службен лист на СФРЈ”, бр 41/80)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	билансот на состојбата на СИЗ на здравственото осигурување и на здравството по видови на заедници (образец ЗС-8)		рување и здравството 28.02	обработка на податоци за СФРЈ	ства; собирање, контрола и обработка на податоци				
	Статистика на правосудството Истражувања што се спроведуваат секоја година			Секретаријат за правосудство					
30 (41)	Статистички извештај за правосилно завршени стечајни предмети (РС-ст/вр) – годишно	Правосилно окончани предмети на стечај, стечајни субјекти (основна организација, договорна организација, други субјекти предвидени со закон), дејност, утврдена стечајна маса, утврдени побарувања и број на работници на кои поради стечај им престанува работниот однос	Редовен суд надлежен за водење на постапката	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.04
				Секретаријат за правосудство					
31 (42)	Статистички извештај за правосилно завршени предмети за редовна ликвидација (РС-рл/вр) – годишно	Правосилно окончани предмети за редовна ликвидација, ликвидациони субјекти, дејности и број на работници на кои им престанува работниот однос поради редовна ликвидација	Редовен суд надлежен за водење на постапката	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.04
				Секретаријат за правосудство					
32 (43)	Статистички извештај за вонредните правни лекови кај судовите на здружениот труд (СЗТ-впл.) – годишно	Примени, решени и нерешени предмети според видот на вложениот вонреден, правен лек, резултати од окончувањето на постапката според вложените правни лекови	Суд на здружениот труд надлежен за водење на постапката	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.04
	Научноистражувачки и развојни работи во статистиката			Статистички органи					
	Меѓусебни односи на стопанските дејности на републиките и автономните покраини (input-output табели на републиките и автономните покраини) – изработка на единствена методологија	Комплексен приказ на структурата на производството, распределбата и потрошувачката во стопанството на републиките и автономните покраини, според дејности и основни категории на распределбата		Изработка на методологија	Учество во изработка на методологија	-	x	-	1985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Статистички органи				
34 (64)	Методологија за следење на жртви на кривично дело	Методолошки основи за статистичкото истражување за жртви на кривично дело			Изработка на методолошки основи	Учество во изработка на методолошка основа			31.03 1985
					Статистички органи				
35 (65)	Методологија за следење на извршувањето на кривични санкции	Методолошки основи за статистичките истражувања за извршувањето на кривични санкции			Изработка на методолошка основа	Учество во изработка на методолошки основи			31.03 1985
					Статистички органи				
36 (67)	Истражување за снабденоста на пазарот со најважни артикли за широка потрошувачка	Снабденост на пазарот со 15-20 најважни прехранбени и непрехранбени артикли за широка потрошувачка			-	Истражувањето ќе го спроведе Републичкиот завод за статистика на СР Србија			1985
					Статистички органи				
37	Испитување на можностите за рационализација на истражувањето - комплексен годишен извештај на организациите на здружен труд и на работните заедници од непроеизводствените дејности и органите на управата (КГИ-02)	Испитување на можностите за рационализација на истражувањето КГИ-02 по пат на непосредно преземање на податоци од завршните сметки од ленти на СОК, изработка на предлози за претходно приспособување на контните планови и на билансните шеми за потребите на ова истражување			Изработка на проекти за рационализација	Учество во изработката на проект за рационализација			31.12 1985

II. ИСТРАЖУВАЊА ШТО СЕ СПРОВЕДУВААТ ВО ПОВЕЌЕГОДИШНИ ИНТЕРВАЛИ, А СПРОВЕДУВАЊЕТО СЕ ВРШИ ВО 1985 ГОДИНА¹⁾

Статистика на самоуправањето		Статистички органи							
1 (4)	Истражување за составот на органите и делегациите на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници (СУ-1/85) - двегодишно од 1983 година	Состав на органите на управувањето на организациите на здружен труд и на работните тела на работничкиот совет. Делегати во работничкиот совет и членови на извршниот орган, раководниот орган и на органите на самоуправната работничка контрола, според полот, учеството на младината, членството во СКЈ, стручното образование, работите и работните задачи што ги вршат и др. Други органи и тела на организациите на здружен труд и членови на тие тела, според полот, учеството на младината и членството во СКЈ. Постојани и повремени тела на работничкиот совет и членови на тие тела.	Организации на здружен труд 01.03	Изработка на методологија, Изработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци.	×	×	×	30.12

¹⁾ Редните броеви на истражувањето се однесуваат на броевите од одделните области од Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1983 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр 72/82)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Статистички органи										
(5)	2	Истражување за самоуправувањето во земјоделските задруги и во други форми на здружување на земјоделците (СЗЗ-1/85) – двегодишно од 1983 година	Органи на управувањето со задруга односно со други форми на здружување на земјоделци и делегации на здружени земјоделци и работници. Членови на организациите на управување и делегациите, според учеството на жените, младината и членството во СКЈ и според стручното образование. Одлучување со лично изјаснување и преку делегати и делегации	Земјоделски задруги и други форми на здружување на земјоделците 30.06	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	×	×	×	30.12
Статистички органи										
(6)	3	Истражување за самоуправувањето во банките и во другите финансиски организации (СБ-1/85 и 30-1/85) – двегодишно од 1983 година	Состав на органите на банките и на организациите на работните заедници на банките и на другите финансиски организации. Активност на органите на банките и на другите финансиски организации и на нивните работни заедници. Одлучување во работните заедници	Банки и други финансиски организации 30.06	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	×	×	×	30.12
Статистички органи										
(8)	4	Истражување во составот на органите и за некои резултати од активност на месните заедници (МЗ-1/85) – двегодишно од 1983 година	Состав на органите и телата на месните заедници. Членови на органите и телата на месните заедници, според полот, годините на возраста, стручното образование, занимањето и сл. Резултати од активност на месните заедници во областа на општествениот стандард и културно-просветната активност	Месни заедници 30.04	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	×	×	×	30.12
Статистички органи										
(9)	5	Истражување за составот на органите на самоуправните интересни заедници (СИЗ-1/85) – двегодишно од 1983 година	Подрачје за кое е основана самоуправна интересна заедница, вид на потребите што се задоволуваат во самоуправната интересна заедница, нејзините основни самоуправни интересни заедници и единици. Органи на самоуправните интересни заедници и нивни тела, членови на организациите, според полот, учеството на младината, членството во СКЈ и стручното образование. Стручна служба на самоуправната интересна заедница	Самоуправни интересни заедници 30.04	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	×	×	×	30.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Статистички органи					
(11) 6	Истражување за актив- носта на собранијата на општините и на нивните органи и тела (СО-2/85) – двегодишно од 1983 годи- на	Седници на собранијата на општините; седници на соборите на собранијата на општините; информирање на делегациите; прашања разгледувани на седниците на извршниот орган; општи акти донесе- ни од собранието од неговите собори и органи на управата, референдуми и со- бири што ги иницирало собранието на оп- штината и др.	Собранија на општините 30.06	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во из- работка на ме- тодологија; пе- чатење на об- расци и упат- ства, собирање, контрола и об- работка на под- атоци	×	×	×		
	Статистика на стопански- те биланси				Статистички органи					
(16) 7	Меѓурејублички промет на производи и услуги – двегодишно: – во 1985 за 1983 година	Движење на производите и услугите меѓу републиките и автономните покраини, пресметано врз основа на податоците за испораки на организациите на здружен труд во стопанството, по републиките и автономните покраини. Обработка на та- белата I од извештајот ПБ-11; „Набавки и испораки по републики и автономни по- краини”	Документација на статистички- те овластени органи	Пресметка и об- работка на под- атоци	–	–	×	×	1985	
	Градежна и станбена ста- тистика				Статистички органи					
(9) 8	Извештај за механизаци- јата во возниот парк во градежништвото (Град. 14) – тригодишно од 1985 година	Број на градежни машини и возила, енер- гетски и погонски машини и мотори по видови, капацитет на машините и сила на моторот, искористување на капацитетите на градежните машини	Организации на здружен труд и основни органи- зации на здружен труд што изведуваат градежни рабо- ти 30.04	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во из- работка на ме- тодологија, пе- чатење на об- расци и упат- ства; собирање, контрола и об- работка на под- атоци	×	×	×	15.11	
	Статистика на сообраќа- јот и врските				Статистички органи					
(37) 9	Броење на сообраќајот на меѓународните „Е” дру- мови (БСП-1) – петго- дишно од 1985 година	Број, вид и големина на моторните вози- ла според класификацијата на Комитетот за внатрешен транспорт на ЕЕК	Организации на здружен труд за одржување на патишта одно- сно соодветни самоуправни интересни заед- ници	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во из- работка на ме- тодологија, пе- чатење на об- расци и упат- ства; собирање, контрола и об- работка на под- атоци	–	×	×	15.09 1986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Сојузен секретаријат за внатрешни работи и Сојузен завод за статистиката	Служба на внатрешни работи на републиките и автономните покраини				
10 (38)	Преглед на состојбата на друмските моторни и приклучни возила – две-годишно од 1985 година	Вид – намена на возилото; број на патничките места во автобусите и патничките автомобили; носивост на товарните автомобили и вид на товарниот простор. Марка и тип на возилото; вид на погонското гориво; сила на влечењето. Дејност на имателот на возилото. Вид на сопственоста и други обележја од регистрациониот лист	Републички, покраински односно општински секретаријат за внатрешни работи од регистарот на моторните и приклучните возила	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање и пренесување на податоци на картички – ленти; логичка и сметковна контрола, обработка на податоци	x	x	x	30.05	
	Статистика на внатрешната трговија			Статистички органи						
11 (8)	Извештај за капацитетите на продажбата во трговијата на мало (ТРГ-41) во 1984 година	Капацитети на продажен простор на прирачни магацини, промет и работници во продавниците – сè поттипови на продавници и трговски стоки (проширена номенклатура)	Организации на здружен труд и други организации и единици во состав што вршат продажба на стоки на мало 31.05	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства, пренесување на медиуми за обработка, логичка и сметковна контрола на податоци, доставување на магнетни ленти од сметачки и логички исправни индивидуални податоци и обработка на податоци	x	x	x	20.10	
	Статистика на угостителството и туризмот			Статистички органи						
12 (9)	Извештај за техничката опременост и кадрите во угостителството (УГ-156) во 1985 година	Техничка опременост на угостителските објекти; работници по степенот на стручното образование и занимањата	Организации на здружен труд, угостителски и други организации во состав што даваат угостителски услуги 15.10	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства, собирање, контрола и обработка на податоци и доставување на магнетни ленти од сметачки и логички исправни податоци	x	x	x	20.12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистика на комуналната дејност									
(3)	13 Извештај за состојбата и експлоатацијата на комуналните фондови (Ком-1-7) – тригодишно од 1985 година	Големина на комуналните фондови, експлоатација на тие фондови и др. (електрична и гасна мрежа, распределба на електричната енергија и гасот, јавна служба за чистота, улици и плоштади, зеленило, јавни бањи, пазари и др.) во избрани населби	Организации и заедници што се грижат за одржување на комуналните фондови и за функционирање на комуналните служби 10.03	Изработка на методологија, обработка на податоци на СФРЈ	Учество во изработка на методологијата, печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x ¹⁾	x ¹⁾	x ¹⁾	20.05
Статистика на трудот									
(13)	14 Извештај за чистите лични доходи за определени занимања (ТРУД-ЛДЗ) – двегодишно од 1983 година	Чисти лични доходи и број на работниците за определени занимања (околу 200 занимања). За секое занимање податоци се даваат само за една форма на стекнат степен на стручно образование и за определен број на години на работен стаж	Сите организации и заедници и нивните деловни и други единици во составот 30.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства, собирање контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.09
(1)	15 Процена на чистите лични доходи на работниците по квалификации (ТРУД-ЛД) – двегодишно од 1983 година	Чист личен доход по работник според степенот на стручната подготовка за вршење на определени работи – задачи	Документација на статистичките органи 31.05	Изработка на резултати за СФРЈ	Изработка на резултати за СР и САП	–	x	x	30.06
Статистика на културата и уметноста									
(12)	16 Извештај за работата на народните и работничките университети (НУ-1) – тригодишно од 1985 година (состојба – сезонска 1984/85)	Јазикот на кој се одвива активностата на универзитетите, центри, катедри, трибини, неверификувани училишта; семинари и курсеви според видот и времето на траењето; посетители според полот и возраста; јавни предавања; други активности на универзитетите; вработени работници	Сите народни и работнички университети 20.09	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства, собирање, контрола и обработка на податоци	–	x	x	30.04

¹⁾ Резултатите се искажуваат за избрани населби со развиени комунални фондови и служби

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Статистички органи					
17 (13)	Извештај за домовите на културата (ДК-1) – тригодишно од 1985 година (состојба-сезонска 1984/85)	Домови според видовите; јазикот на кој се одвива активноста на домот на културата; состав на домовите на културата; учесници и посетители според видот на активност што ја организирал домот на културата во местото и надвор од местото на седиштето на домот на културата	Сите домови на културата, – домови на пионерите и студентски домови на културата 20.09	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	–	x	x	30.04	
					Статистички органи					
18 (14)	Извештај за зоолошките градини (300-1) петгодишно од 1985 година (состојба во 1984)	Површина на зоолошката градина; објекти за сместување на животните; животни според видовите; број на посетителите, вработени работници; приходи и расходи	Сите зоолошки градини 10.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	–	x	x	30.05	
					Статистички органи					
19 (16)	Извештај за архивите (АРХ) – тригодишно од 1985 година (состојба во 1984)	Број на архивите, надлежност на архивите, архивската граѓа по времето на настанувањето, степенот на средноста, корисниците; изложбите; предавањата; личните и семејните збирки	Сите архиви и архивски оддели 25.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	–	x	x	15.12	
					Статистички органи					
20 (17)	Извештај за професионалните ансамбли на народни игри (КУ-3) – тригодишно од 1985 година (состојба – сезонска 1984/85)	Приредби (уметнички концерти) посетители, гостувања по земјата и странство, вработени работници	Сите професионални ансамбли на народни игри 20.09	Изработка на методологија, печатење на обрасци, контрола и обработка на податоци за СФРЈ	Собирање на обрасци	–	x	x	30.04	
	Статистика на општествената заштита на децата и младината и на социјална заштита				Статистички органи					
21 (6)	Статистички извештај за домовите за сместување на деца без родителско грижење (СЗ-20) – двегодишно од 1983 година (состојба 1984)	Назив и вид на домот; деца според возраста и полот, според семејните услови потполно-непотполно семејство), според плаќањето на престојот, според училиштето што го посетуваат, деца под старателство и деца сместени по одлука на судот; деца што не се примени поради потполнетиот капацитет; вработени работници	Сите видови домови за сместување на деца без родителско грижење 31.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	–	x	x	31.05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Статистички органи				
(7)	22 Извештај за домовите за згрижување на потешко инвалидизирани деца (СЗ-30) – двегодишно од 1983 година (состојба 1984)	Назив и вид на домот; деца според семејните прилики (потполно и непотполно семејство), според полот и плаќањето на престојот; деца под старателство; деца на социјални осигуреници; деца кои посетуваат училиште и што се оспособуваат за работа; деца што не се примени поради пополнетиот капацитет; вработени работници	Сите видови на домови за згрижување на потешки инвалидизирани деца 31.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	31.05
					Статистички органи				
(8)	23 Извештај за организациите за работа со воспитно запуштени деца и младина (ВЗ) – двегодишно од 1983 година (состојба во 1984)	Број и вид на организациите; организации кои вршат функција на дисциплински центар; корисници под старателство; корисници кои поминале низ дисциплински центар и кои се оспособени за занимање; корисници според полот и возраста; според училиштето што го посетуваат; според семејните прилики (потполно-непотполно семејство), според социопрофесионална категорија на родителите, според начинот на приемот во организацијата; корисници што се упатени од организацијата; корисници на заводите и на домовите за воспитно запуштени деца и младина според должината на престојот и според зачестеноста на приемот во домот (повратници); број на лицата што не се примени поради пополнетиот капацитет и вработени работници	Прифатилишта, прифатни станици, младински работилници, заводи и домови за воспитно запуштени деца и младина 31.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	31.05
					Статистички органи				
(9)	24 Извештај за домовите за деца попречени во психичкиот и физичкиот развој (СЗ-31) – двегодишно од 1983 година (состојба 1984)	Број на домовите; деца-младина според видовите на инвалидитетот (слепи, глуви, телесно инвалидни, психички заостанати, со комбинирани пречки) и според посетувањето на училиштата; штитеници според социопрофесионалната категорија на родителите; штитеници за кои родителите ги поднесуваат трошоците на престојот во полн износ и со партиципација на општеството; број на штитениците сместени по одлука на судот; број на децата – младина што не се примени поради пополнетиот капацитет; вработени работници	Домови за згрижување на деца попречени во психичкиот и физичкиот развој 31.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	31.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Статистички органи					
25 (10)	Извештај за организациите за професионална рехабилитација (СЗ-40) – двегодишно од 1983 година (состојба 1984)	Назив на работилницата, заводот и центарот; инвалиди со потполно сместување; вработени инвалиди и рехабилитанти според правната основа и видот на инвалидноста; полот и дејноста што ја вршат; рехабилитанти според плаќањето на трошоците на престојот; оспособени рехабилитанти; одбиени барања за професионална рехабилитација и вработување; вработени работници според профилот и инвалидноста	Сите видови организации (работилници, заводи, центри и сл.) за професионална рехабилитација 31.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	31.05	
					Статистички органи					
26 (11)	Извештај за прифатилиштата за возрастни (СЗ-51) – двегодишно од 1983 година (состојба во 1984)	Назив на прифатилиштето, штитениците според полот, годините на живот, и причината за прием во прифатилиштето; штитеници упатени од прифатилиштата според видот на згрижувањето; број на лица што не се примени поради пополнетиот капацитет; вработени работници	Прифатилиштата за возрастни 31.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	31.05	
					Статистички органи					
27 (12)	Извештај за организациите за сместување и згрижување на возрастни лица (СЗ-52) – двегодишно од 1983 година (состојба 1984)	Назив и видот на домот; корисници според полот, годините на живот, причината за сместување и плаќањето на трошоците на престојот, број на одбиените барања поради пополнетиот капацитет; вработени работници	Сите видови домови за сместување и згрижување на возрастните 31.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	31.05	
					Статистички органи					
28 (13)	Извештај за центрите за социјална работа (СЗ-61) – двегодишно од 1983 година (состојба во 1984)	Назив на центарот; општини што ги покрива центарот; развиеност на центарот според службите што ги имаат и функциите што ги вршат; вработени работници	Центри за социјален труд или служби за социјална заштита при собранијата на општините 31.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	31.05	

III. ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА

Статистика на стопанските биланси

- 1 Во областа на статистиката на стопанските биланси – истражувања што се

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 1 во колоните 4 и 10, се вршат следните измени: „Комплексен годишен извештај на организациите на здружен труд од производствените дејности (КГИ-01)			Организации на здружен труд и други организации што вршат производствени дејности 28.02 Служба на општественото книговодство (магнетни ленти) 31.03					31.05 ¹⁾ ”	
2	Во областа на Статистиката на стопанските биланси – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 2 во колоните 4 и 10 се вршат следните измени: „Годишна пресметка на општествениот производ и на народниот доход во дејности што лица самостојно ги вршат со личен труд со средства во сопственост на граѓани (земјоделство, градежништво, сообраќај, трговија, угостителство и занаетчиство)			Процена на комисијата на собранието на општината за земјоделство 28.02 За други дејности 30.05				31.05 ¹⁾ ”		
3	Во областа на Статистиката на стопанските биланси – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 3, во колоните 4 и 10, се вршат следните измени:									

1) Годишна пресметка во дејностите што лицата ги вршат самостојно со личен труд со средствата во сопственост на граѓаните и тоа за градежништвото, сообраќајот, трговијата, угостителството и занаетчиството ќе се дадат како претходни резултати врз база на процената

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	„Комплексен годишен извештај на организациите на здружен труд и на работните заедници од непроизводствените дејности и на органите на управата (КГИ-02)			Организации на здружен труд и други организации и заедници што вршат непроизводствени дејности 28 02					31.05"
4	Во областа на Статистиката на стопанските биланси – истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под бр. 4 во колоните 4 и 10, се вршат следните измени „Годишен извештај” а) За средствата за буџетите на општините и средствата на самоуправните интересни заедници на територијата на општината (КГИ-02-Б) б) За буџетите на СР, САП и федерацијата			Служба на општественото книговодство (магнетни ленти) 10.04 28.02					31.05"
5	Во областа на Статистиката на стопанските биланси – Истражувања што се спроведуваат секоја година, истражувањата под ред. бр. 5 и 6 се бришат								
6	Во областа на Статистиката на стопанските биланси – Истражувањата што се спроведуваат во повеќегодишни интервали, кај истражувањата под ред. бр. 7, во колони 2 и 10 се вршат следните измени: „Извештај на организациите на здружен труд во стопанството за репродукционата потрошувачка, залихите, набавката и продажбата (ПБ-11) – две-годишно: – во 1984 за 1983 година – во 1986 за 1985 година								1985"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Во областа на Статистиката на стопанските биланси – Сводни статистички истражувања, кај истражувањата под ред. бр. 15, во колони 2 и 10, се вршат следните измени: „Меѓусебни односи на стопанските дејности на СФР Југославија (основна и увозна input-output табела):- во 1986 за 1983 година								
8	Во областа на Статистиката на стопанските биланси – Сводни аналитички истражувања, истражувањето под бр. 17 се брише. Статистика на работењето на организациите на здружен труд и на други организации и заедници							1986	
9	Во областа на Статистиката на работењето на организациите на здружен труд и на други организации и заедници – истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 1 во колона 4, се врши следната измена: „Месечен извештај во расчленетиот промет за жиро и на други сметки на корисниците на општествени средства (П-1)								
					Филијала на СОК 10 мес.”				
10	Во областа на Статистиката на работењето на организациите на здружен труд и на други организации и заедници – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 3 во колона 2, се врши следната измена:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	„Месечен извештај за не- свршените обврски на ко- рисниците на општестве- ни средства евидентирани во редоследот на напла- тата кај СОК (Л)“								
11	Во областа на Статисти- ката на работењето на ор- ганизациите на здружен труд и на други организа- ции и заедници – Ис- тражувања што се спрове- дуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 8 во колона 2 се врши следната измена: „Податоци за вложувања на средствата на странски лица (УССЛ) – годишно“								
12	Во областа на Статисти- ката на работењето на ор- ганизациите на здружен труд и на други организа- ции и заедници – Ис- тражувања што се спрове- дуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 9, во колона 2, се врши следната измена: „Податоци за мешовити претпријатија во стран- ство (МПС): – полугодишно – годишно“								
13	Текст во областа на Ста- тистиката на работењето на организациите на здружен труд и на други организации и заедници – Сводни аналитички ис- тражувања, кај ис- тражувањата под ред. бр. 1 во колона 10, се врши следната измена: „Споредбени показатели за искажувањето на ре- зултатите од работата на работниците и од работе- њето на основните орга- низации на здружен труд – полугодишно – годишно							29.04 28.09“	

Статистика на парите и кредитите

17 Во областа на Статистиката на парите и кредитите – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 10, во колона 3, се врши следната измена:

„Периодична пресметка за заедниците на осигурувањето (за три, шест и девет месеци) – приходи и расходи во текот на годината

Текстот во колона 3 се менува и гласи: „Утврдување на финансискиот резултат, распоред на вишокот на приходите и на непокриените расходи. Со ова истражување се опфаќаат: заедниците за осигурување на имот и лица, заедниците за ризици на здруженијата на за дниците на осигурување на имот и лица и заедниците на реосигурување”

18 Во областа на Статистиката на парите и кредитите

– истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 12 во колона 3, се врши следната измена:

„Завршна сметка на заедницата на осигурувањето:

- биланс на состојбата
- биланс на приходите и расходите

Текстот во колоната 3, се менува и гласи: „Податоци за средствата и изворите на средствата: на деловните резерви на сигурност, на материјалните и превентивните резерви. Утврдување на финансискиот резултат, распоредот на вишокот на приходите, непокриените расходи и нивното покривање. Со ова истражување се опфаќаат: заедниците на осигурувањето на имот и лица, заедниците на ризици, здруженијата на заедниците на осигурување на имот и лица и заедниците на реосигурување

19 Во областа на Статистиката на парите и кредитите

– Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 15, во колоните 2,4 и 10 се вршат следните измени

„Месечно следење на каматните стапки

Банки – истиот ден по донесување на измените и дополнените на Одлуката за каматните стапки

10 мес. за претх. месец”

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Статистика на цените								
20	Во областа на Статистиката на цените – Истражувања што се спроведуваат секоја година, статистичкото истражување под ред. бр. 16 се брише								
21	Во областа на статистиката на цените – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 10, во колона 4 се вршат следните измени: „Тримесечен извештај за цените на репродукциониот материјал, на средствата за работа и на услугите во земјоделството			15.01 15.04 15.07 15.10”					
22	Во областа на Статистиката на цените – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 11 во колона 10 се врши следната измена: „Тримесечен извештај за цените на градежните објекти (Ц-50)							30.03 30.06 30.09 30.12”	
23	Во областа на Статистиката на цените – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 13 во колона 10 се вршат следните измени: „Полугодишен извештај за цените на завршените станови во општествена сопственост (Град. 41)							28.09 10.04”	
	Статистика на индустријата и рударството								
24	Во областа на Статистиката на индустријата и рударството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 3 во колоните 3, 4 и 10 се вршат следните измени:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	„Годишен извештај на индустријата (Инд-21)	Во колона 3 зад зборовите: „извоз и увоз, се изостануваат зборовите: „настанување, потрошувачка, продажба, и залихи на секундарните сировини” и се додава зборот: „кооперација”	28.02						31.05 ¹⁾ ”
25	Во областа на Статистиката на индустријата и рударството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред бр. 4 во колоните 4 и 10 се вршат следните измени: „Годишен биланс на производството и потрошувачката на електроенергија (Инд-4)		05.02						25.03”
26	Во областа на Статистиката на индустријата и рударството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, истражувањето под ред бр. 5 се бришат								
27	Во областа на Статистиката на индустријата и рударството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред бр. 6 во колоните 2, 3, 4 и 10 се вршат следните измени: „Извештај за продуктивноста на трудот во индустријата (Инд-П) – петгодишно од 1985	Работници по групи на работи, часови на работа на работниците, количествата на остварени производства и потрошени сировини и факторите на продуктивноста на трудот по видовите на капацитети	Организации на здружен труд што се занимаваат со индустриско производство						25.12”
	Статистика на земјоделството и рибарството								
28	Во областа на Статистиката на земјоделството и рибарството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред бр. 1 во колона 10 се врши следната измена:								

¹⁾ Во овој рок ќе се обезбедат податоци за производството, реализацијата, залихите и користењето на капацитетите (табела б)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

„Извештај за засеаните површини во есенската сеидба – состојба на 15 декември¹⁾ (ЗЕ-21а и ЗЕ-21б)

30.12”

- 29 Во областа на Статистиката на земјоделството и рибарството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 3 во колона 3 се врши следната измена:

„Извештај за површините и насадите на крајот на пролетната сеидба – Состојба на 31 мај¹⁾ (ЗЕ-22а и ЗЕ-22б)

Текстот во колона 3 се менува и гласи:
„Категории на користење на земјиштето. Засеани површини под посеви. Овошни стебла и чокоти на винова лоза. Очекувани приноси на пченица. Закуп на земја и потрошувачка и залихи на минерални гуврива кај организациите на здружен труд и земјоделските задруги”

- 30 Во областа на Статистиката на земјоделството и рибарството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 13, во колона 3, се врши следната измена:

„Тримесечен извештај за колењето на добиток во кланиците (ЗЕ-52)

Во колона 3, по зборовите: рандмани се додаваат зборовите: „и потекло на закланиот добиток во други републики и покраини”

- 31 Во областа на Статистиката на земјоделството и рибарството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 19, во колона 3, се врши следната измена:

„Годишен извештај за здружувањето на земјоделците (ЗЕ-74)

Во колона 3, по зборот: „форми” се додаваат зборовите:
„и начинот”

¹⁾ Зависно од временските прилики

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Во областа на Статистиката на земјоделството и рибарството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 22. во колоните 2, 4 и 10, се вршат следните измени:								
	„Полугодишен извештај за слатководното рибарство (ЗЕ-62)			25.01 25.07					31.03 28.08”
	Статистика на шумарството								
33	Во областа Статистиката на шумарството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 2, во колоните 2, 4 и 10 се вршат следните измени:								
	„Полугодишен извештај за подигање и одгледување на шуми: – обнова и нега на шуми (ШУМ-41) – плантажи на тополи и врби (ШУМ-42)			15.02 31.07					02.04 30.09”
34	Во областа на статистика на шумарството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, истражување под ред. бр. 7 се брише								
35	Во областа на статистика на шумарството – Истражувања што се спроведуваат во повеќегодишни интервали, кај истражувањата под ред. бр. 8 во колони 2 се врши следната измена: „Годишен извештај на шумарската организација за средствата (ШУМ-61)”								

Статистика на водостопанството

36	<p>Во областа на Статистика на водостопанството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 3, во колоните 2, 3, 4 и 10, се вршат следните измени:</p> <p>„Годишен извештај за заштита од штетното дејство на водите и уредување на водотекот (ВОД):</p> <p>а) Годишен извештај за заштита од поплави и уредување на реките (ВОД-3а)</p> <p>б) Годишен извештај за одводнување на земјиштето (ВОД-3б)</p> <p>в) Годишен извештај за заштита на земјиштето од ерозија и уредувањето на порои (ВОД-ЕР)</p> <p>г) Годишен извештај за водостопанските организации на здружен труд (ВОД-ОЗТ)</p>	<p>Одбрани подрачја од поплави (големи надворешни води, поплавени површини и објекти, регулација на реки и др.</p> <p>Одводнување на земјиштето загрошено со излишни внатрешни води. Објекти на системот на одводнување и др.</p> <p>Површина на земјиштето зафатена со ерозија. Техничко-биолошки работи за уредувањето на порои и пороен слив и др.</p> <p>Вработени работници, машини и транспортни средства, потрошок на енергија и гориво, средства по изворот на финансирање и др.</p>	<p>Организации на здружен труд што даваат водостопански услуги и единиците во состав на други организации што се занимаваат со заштита од штетното дејство на водите 01.03</p>	31.05”
37	<p>Во областа на Статистиката на водостопанството – Истражувања што се спроведуваат секоја година кај истражувањата под ред. бр. 4, во колоните 2, 3 и 4, се вршат следните измени:</p> <p>„а) Годишен извештај за јавниот водовод (ВОД-2В)</p>	<p>Изворишта на води по бројот, видот и количеството на зафатените води и начинот на транспортирање. Испорачаните количества вода. Година на почетокот на експлоатација на водата преку јавен водовод. Објекти на водоводниот систем спрема територијата на која се наоѓаат и др.</p>	<p>Организации на здружен труд од комунална дејност, водостопанство и организациите на собранијата што располагаат со документација за јавниот водовод 01.03”</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6) Годишен извештај за јавната канализација (ВОД-2К)	Отпадни води, пречистување на отпадните води, канализационата мрежа и уредите, вредноста и трошоците на одржување на уредот. Година на пуштање на канализациониот систем во експлоатација. Начин на одведување на отпадните води и др.	Организации на здружен труд од комунална дејност и организации на собранијата на општината што располагаат со документација за јавната канализација 01.03"						
38	Градежна и станбена статистика Во областа на Градежната и станбена статистика – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 4, во колона 10, се врши следната измена: „Годишен извештај за потрошувачката на градежниот материјал (Град. 13).							15.08"	
39	Статистика на внатрешната трговија Во областа – Статистика на внатрешната трговија – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред.бр. 5, во колоните 4 и 10, се вршат следните измени: „Годишен извештај за трговијата на мало по производи (Трг-12)		Трговски организации на здружен труд и други организации што вршат продажба на стоки на мало како и трговски дукани во сопственост на граѓани и пекарски и месарски дукани во сопственост на граѓани 15.02					30.05"	

Статистика на угостителството и туризмот

40 Во областа – Статистика на угостителството и туризмот – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 1, во колоните 3, 4 и 6, се вршат следните измени:

„Месечен извештај за туристите и за ноќевањата на туристите (ТУ-11)

Во колона 3, по зборовите: „за тековниот и наредниот месец“, се додаваат зборовите: „Организации на здружен труд на угостителството и други организации и единици во состав на дуќани во сопственост на граѓани и домаќинство што даваат услуги за сместување”

Организации на здружен труд на угостителството и други организации и единици во состав што даваат услуги за сместување, туристички организации и друштва; органи на собранieto на општината; агенции и туристички бироа; организации што се занимаваат со посредување за сместување на гости во селски домаќинства и организации за здравствена заштита од подгрупата на дејноста 130132 05. мес.

Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци; доставување на магнетни ленти со сметковни и логички исправни податоци”

41 Во областа – Статистика на угостителството и туризмот – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 3, во колоните 4 и 6, се вршат следните измени:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	„Тримесечен извештај за угостителството (УГ-11)		05.01 15.04 15.07 15.10			„Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства, собирање, контрола и доставување на магнетни ленти со сметковни и логички исправни податоци”			
42	Во областа – Статистика на угостителството и туризмот – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 5, во колоната 6, се вршат следните измени: „Годишен извештај за трошокот на суровини за приготвување на храна во угостителството (УГ-15a)					„Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства, собирање, контрола и доставување на магнетни ленти со сметковни и логички исправни податоци”			
	Статистика на економските односи со странство								
43	Во областа – Статистика на економските односи со странство – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред.бр. 1, во колоната 3, се врши следната измена: „Истражување на прометот на стоки со странство – тековно – обработка месечно								
			Во колона 3, по зборовите: „режим на увозот”, се додаваат зборовите: „цена според која извезените – увезените стоки можат да се реализираат на домашниот пазар”						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Во областа - Статистика на економските односи со странство - Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 3, во колоната 2, се врши следната измена: „Месечен извештај на пресметаните враќања на царини и други давачки по извозот на стоки и услуги”								
45	Во областа - Статистика на економските односи со странство - Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 8, во колона 2, се врши следната измена: „Следење на платниот биланс на Југославија - тримесечно” Статистика на населението								
46	Во областа - Статистика на населението - Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 1, во колоните 3, 5, 6 и 10, се вршат следните измени: „Статистика на родените (Статистичко ливче, образец Дем-1) - собирање месечно, обработка годишно	Текстот во колона 3 се менува и гласи: „Виталитет на детето (живо родено или мртво родено), пол, датум на раѓањето, живеалиште на мајката, каде е детето родено (во здравствена установа или на друго место) повеќеструки раѓања, ред на раѓањето, број на сега живите деца, број на децата родени во сегашниот брак, траење на бракот, кој брак е по ред, за мајка или татко; датум на раѓањето, припадност на народ, народност или етничка група, школска подготовка, занимање, својство во кое го врши занимањето и др.			Изработка на методологија; обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; изработка на организациони упатства; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и пренесување на податоци на ленти, обработка на податоци за СР, САП”			30.07”

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Во областа – Статистика на населението – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 2, во колоните 3, 5, 6 и 10, се вршат следните измени:								
	„Статистика на умрените (Статистичко ливче, образец Дем-2) – собирање месечно, обработка годишно	Текстот во колона 3 се менува и гласи: „Пол, датум на смртта, датум на раѓањето, живеалиште, брачна состојба, припадност на народ, народност или етничка група, школска подготовка, занимање, својство во кое е вршено занимањето, каде настапила смртта, лекување и кој дал податоци за причината за смртта, причина за смртта; за умрени доенчиња; датум на раѓањето, занимање и својство во кое го врши занимањето и школска подготовка на мајката и колку мајката на умрениото дете родила вкупно деца, дали доенчето е родено во брак или вон од брак, за насилна смрт: вид на насилната смрт, кога и каде се случил случајот, природна повреда и надворешна причина за смртта и др.”			Статистички органи	Изработка на методологија; обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; изработка на организациони упатства; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и пренесување на податоци на ленти, обработка на податоци за СР, САП		30.08”
48	Во областа – Статистика на населението – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 3, во колоните 3, 5, 6 и 10 се вршат следните измени:								
	„Статистика на склучените бракови” (Статистичко ливче, образец Дем-3), собирање месечно, обработка годишно	Текстот во колона 3 се менува и гласи: „Поранешна брачна состојба, кој брак е по ред, датум на раѓањето, место на живеење, пред склучувањето на бракот, припадност на народ, народност или етничка група, занимање, својство во кое го врши занимањето и др. за младоженецот и невестата”			Статистички органи	Изработка на методологија; обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; изработка на организациони упатства; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и пренесување на податоци на ленти, обработка на податоци за СР, САП		01.10”

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Во областа - Статистика на населението - Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 4, во колоните 3, 4, 5, 6 и 10, се вршат следните измени:								
	„Статистика на разведените бракови (Статистичко ливче, образец РБ-1) - собирање месечно, обработка годишно	Текстот во колона 3 се менува и гласи: „Датум на раѓањето, припадност на народ и народност или етничка група, школска подготовка, занимање, својство во кое врши занимање, брачна состојба пред овој брак, кој брак е по ред, датум за мажот и жената на склучувањето на бракот, број на децата родени во овој брак, колку од тие деца се живи, број на издржуваните деца, последно живеалиште, кому му се доделени децата од разведениот брак, датум на правосилноста на пресудата и др.”	Судови надлежни за развод на бракови 03 мес.	Изработка на методологија; обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; изработка на организациони упатства; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и пренесување на податоци на ленти, обработка на податоци за СР, САП				01.10”
50	Во областа - Статистика на населението - Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 5, во колона 3, се врши следната измена:								
	„Статистика на надворешна миграција населувања (Статистичко ливче, образец СМ-1)	Текстот во колона 3 се менува и гласи: „Пол, година на раѓањето, брачна состојба, школска подготовка, занимање, земја од која доаѓа, припадност на народ, народност или етничка група, државјанство и др.”							
51	Во областа - Статистика на населението - Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 6, во колона 6, се врши следната измена:								
	„Месечен преглед на уписот во матичната книга (Образец Дем-4)								
						Учество за изработка на методологија; изработка на организациони упатства; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и пренесување			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						ње на податоци на ленти, обработка на податоци за СР, САП			
52	Во областа – Статистика на населението – Сводни аналитички истражувања, кај истражувањето под ред. бр. 1, во колоните 3, 5, 6 и 10, се вршат следните измени:								
	„Биланс на населението – годишно	Текстот во колона 3 се менува и гласи: „Вкупно население со работно способна возраст, според полот и годините на возраст за СФРЈ, СР и САП”			Изработка на методологија, билансирање и биланс	Учество во изработка на методологија и биланс			13.12”
53	Во областа – Статистика на населението – Сводни аналитички истражувања, кај истражувањето под ред. бр. 2, во колона 10, се врши следната измена: „Таблицы на морталитетот – годишно								31.12”
	Статистика на трудот								
54	Во областа – Статистика на трудот – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето по ред. бр. 3, во колона 3, се врши следната измена: „Месечен извештај за лицата што бараат вработување и за невработените лица	Текстот во колона 3 се менува и гласи: „Број на лицата што бараат вработување и број на невработените лица, број на лицата што првпат бараат вработување и број на оние што биле вработени, број на новопријавени за вработување, вработени со посредство на СИЗ за вработување (во земјата и странство) и избришаните од евиденција, според полот и стручното образование. Број на случаи на паричен надомест, според полот и стручното образование, височината на исплатените средства и времето на фактичкото користење”							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Во областа – Статистика на трудот – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 4, во колона 3, се врши следната измена: „Месечен извештај за потребата од работници и за засновањето на работен однос	Во колона 3, по зборовите: „според стручното образование и” се додава зборот: „областите”							
56	Во областа – Статистика на трудот – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 9, во колоните 2, 4 и 10, се вршат следните измени: „Годишен извештај за странските државјани вработени во СФРЈ		15.01						31,01”
57	Во областа – Статистика на трудот – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 10, во колоните 2, 3, 4 и 10, се вршат следните измени: „Годишен извештај за лицата што бараат вработување Статистика на здравственото осигурување	Текстот во колона 3 се менува и гласи: „Број на лицата што бараат вработување, според занимањето, годините на возраст, полот, степенот на стручното образование и школската подготовка, работниот стаж, времето на чекање на вработување, големината на земјишниот посед (сопствениот и на домаќинството), личните примања по член на домаќинство и работната способност, времето во кое можат да го користат и времето на стварното користење на паричниот надомест, бројот на стручно оспособените и преквалификувани лица”	15.01						31.01”
58	Во областа – Статистика на здравственото осигурување – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 2, во колоните 4 и 10, се вршат следните измени:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	„Годишен извештај за осигурениците и пензионерите на ИН – Осигурување во врска со конвенциите за социјалното осигурување (образец ИН-1)		31.01”						15.03”
59	Во областа – Статистика на здравственото осигурување – Истражувања што се спроведуваат секоја година, истражувањето под ред. бр. 9 се брише.								
	Статистика на пензиското и инвалидското осигурување								
60	Во областа – Статистика на пензиското и инвалидското осигурување – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 4, во колона 2, се врши следната измена: „Годишен извештај за усогласувањето на пензиите со економските движења (образец ОС-4)”								
61	Во областа – Статистика на пензиското и инвалидското осигурување – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 5, во колоните 2 и 4, се вршат следните измени: „Годишен извештај за уживателите на пензии кои за прв пат го оствариле правото на пензија (образец ОС-6)			СИЗ за пензиско и инвалидско осигурување 31.05”					
62	Во областа – Статистика на пензиското и инвалидското осигурување – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 6, во колона 2, се врши следната измена:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	„Годишен извештај за уживателите на пензии на кои им престанало правото на пензија (образец ОС-7)“								
63	Во областа – Статистика на пензиското и инвалидското осигурување – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 7, во колона 2, се врши следната измена: „Годишен извештај за инвалидите на трудот (образец ОС-8)“								
	Статистика на општествената заштита на децата и младината и на социјалната заштита								
64	Во областа – Статистика на општествената заштита на децата и младината и на социјалната заштита – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 1, во колона 10, се врши следната измена: „Годишен извештај за организациите за предучилишна воспитнообразовна работа (ПУВ) - (1982-1983/1984-1985)								31.08”
65	Во областа – Статистика на општествената заштита на децата и младината и на социјалната заштита – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 2, во колона 10, се врши следната измена: „Годишен извештај за домовите на ученици и за студентските домови (ШД)								31.08”

66	<p>Во областа – Статистика на општествената заштита на децата и младината и на социјалната заштита – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 3, во колоните 3 и 10, се вршат следните измени:</p> <p>„Годишен извештај за корисниците на детскиот додаток (ДД)</p>	<p>Во колона 3, по зборовите: „според категориите на корисниците” зборовите: „висточина на средствата” се бришат</p>	31.08”
----	--	--	--------

67	<p>Во областа – Статистика на општествената заштита на децата и младината и на социјалната заштита – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 4, во колона 10, се врши следната измена:</p> <p>„Годишен извештај за корисниците и облиците на социјалната заштита (СЗ-1)</p>		20.07”
----	---	--	--------

Статистика на правосудството

68	<p>Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 1, во колоните 3, 5, 6, 7 и 10, се вршат следните измени:</p> <p>„Истражувања за полнолетни лица против кои постапката по кривичната пријава и претходната постапка е завршена (СК-1) – собирање месечно, обработка годишно</p>	<p>Текстот во колона 3 се менува и гласи: „Пријавено лице – познат сторител, според годините на возраста и полот: непознат сторител; кривично дело; време на извршување на делото; подносител на пријавата; вид на одлуката, отфрлена пријава, прекината истрага, запрена истрага, поднесен обвинителен акт – обвинителен предлог, отстапување на странска држава – чл. 522 од ЗКП; траење на притворот и траење на постапката; политички и стопански криминал”</p>	<p>Статистички органи</p> <p>Обработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ</p> <p>Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање и пренесување на податоци на картички-ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци</p>	<p>x¹⁾</p> <p>25.03 01.05”</p>
----	--	---	---	---

1) Податоците се обработуваат според подрачјата на општинските и окружните јавни обвинителства, општинските и окружните судови и по општината како место на извршувањето на кривично дело

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

69 Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 2, во колоните 3, 5, 6, 7 и 10, се вршат следните измени:

„Истражување за обвинетите полнолетни лица против кои кривичната постапка правосилно е завршена (СК-2) – собирање месечно, обработка годишно

Текстот во колона 3 се менува и гласи: „Обвинето лице (обвинителен акт, обвинителен предлог, приватна тужба) според годините на возраста и полот; кривично дело, време и место на извршување на делото; материјална штета; траење на притворот и траење на постапката; вид на одлуката: запрена постапка, ослободено од обвинението, обвинението е одбиено, одлука за примена на мерките за безбедност, прогласено за виновно, осудено лице, кривично дело, главни и споредни казни, условно осуден, судска опомена прогласено за виновно а ослободено од казна, воспитни мерки на помлади полнолетни лица, ублажување на казната, мерки за безбедност, поранешна осуда, одземање на имотна корист, занимање, години на возраст, пол, соучесништво, број на лица во извршување на делото, стек народност; државјанство, школска подготовка и брачна состојба, политички и стопански криминал”

Статистички органи

Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање и пренесување на податоци на картички-ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x ¹⁾	25.03 01,05”
--	--	-----------------	-----------------

70 Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 3, во колоните 5, 6, 7 и 10, се вршат следните измени”

„Истражување за малолетни лица спрема кои постапката под кривичната пријава и по подготвителната постапка се завршени (СК-3) – собирање месечно, обработка годишно

Статистички органи

Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства, собирање и пренесување на податоци на картички-ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x ¹⁾	25.03 01.05”
--	--	-----------------	-----------------

¹⁾ Податоците се обработуваат за подрачјата на окружните јавни обвинителства и подрачјата на окружните судови и општината како место на извршувањето на кривично дело.

71 Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 4, во колоните 5, 6, 7 и 10, се вршат следните измени:

„Истражување за малолетни лица спрема кои кривичната постапка пред советот е правосилно завршена (СК-4) – собирање месечно, обработка годишно

Статистички органи

Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на х ¹⁾ методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање и пренесување на податоци на картички-ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	25.03 01.05”
--	--	-----------------

72 Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр.5, во колона 10, се врши следната измена:

„Истражување за одговорните лица против кои постапката по пријавата за стопански престап е завршена (СП-1) – собирање месечно, обработка годишно

01.04
01.05”

73 Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 6, во колона 10, се врши следната измена:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	„Истражување за одговорните лица против кои постапката за стопански престап е правосилно завршена (СП-2) – собирање месечно, обработка годишно								01.04 01.05”
74	Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 7, во колона 10, се врши следната измена:								01.04 01.05”
	„Истражување за правните лица против кои постапката по пријавата за стопански престап е завршена (СП-3) – собирање месечно, обработка годишно								01.04 01.05”
75	Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 8, во колона 10, се врши следната измена:								01.04 01.05”
	„Истражување за правните лица против кои постапката за стопански престап е правосилно завршена (СП-4) – собирање месечно, обработка годишно								01.04 01.05”
76	Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 9, во колона 10, се врши следната измена:								01.04 01.05”
	„Истражување за правосилно решени стопански спорови (СПС-11) – годишно								01.04 01.05”

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	Во областа – Статистика во правосудството – Ис- тражувања што се спрове- дуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 10, во колона 10, се врши следната измена:								01.04”
	„Статистички извештај за предметите на истрагата и за притворот (РС-истр) – годишно								
78	Во областа – Статистика на правосудството – Ис- тражувања што се спрове- дуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 11, во колона 10, се врши следната измена:								01.04”
	„Статистички извештај за кривичните предмети на полнолетни лица во првостепената постапка (РС-к/1) – годишно								
79	Во областа – Статистика на правосудството – Ис- тражувања што се спрове- дуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 12, во колона 10, се врши следната измена:								01.04”
	„Статистички извештај за кривичните предмети на малолетници во подгот- вителната постапка пред советот за малолетници и за притворот на малолет- ници (РС-к/1 М1) – го- дишно								
80	Во областа – Статистика на правосудството – Ис- тражувања што се спрове- дуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 13, во колона 10, се врши следната измена:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		„Статистички извештај за кривичните предмети во второстепената постапка (РС-к/1) – годишно							01.04”
81		Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 14, во колона 10, се врши следната измена:							
		„Статистички извештај за кривичните предмети во постапка на трет степен (РС-к/III) – годишно							01.04”
82		Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 15, во колона 10, се врши следната измена:							
		„Статистички извештај за предмети на стопански престапи во првостепена постапка (РС-пк/1) – годишно							01.04”
83		Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 16, во колона 10, се врши следната измена:							
		„Статистички извештај за предметите на стопански престапи и во второстепената постапка (РС-пк/II) – годишно							01.04”
84		Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 17, во колона 10, се врши следната измена:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	„Статистички извештај за процесните предмети во производствената постапка (РС-п/1) – годишно								01.04”
85	Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 18, во колона 10, се врши следната измена:								01.04”
	„Статистички извештај за земјишно-книжните предмети (РС-зк/1) – годишно								01.04”
86	Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 19, во колона 10, се врши следната измена:								01.04”
	„Статистички извештај за предметите на извршувањето (РС-и/1) – годишно								01.04”
87	Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 20, во колона 10, се врши следната измена:								01.04”
	„Статистички извештај за оставинските и други вонпроцесни предмети во првостепената постапка (РС-в/1) – годишно								01.04”
88	Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 21, во колона 10, се врши следната измена:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									01.04"
89	„Статистички извештај за управните спорови во првостепената постапка (РС-ус/1) – годишно	Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 22 во колона 10, се врши следната измена:							01.04"
90	„Статистички извештај за управно-сметковните спорови во првостепената постапка (РС-урс/1) – годишно	Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 23, во колона 10, се врши следната измена:							01.04"
91	„Статистички извештај за предметите на присилни порамнувања и стечај (РС-ст/1) – годишно	Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 24, во колона 10, се врши следната измена:							01.04"
92	„Статистички извештај за процесните, управните, вонпроцесните и други предмети во второстепената постапка (РС-пв/II) – годишно	Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 25, во колона 10, се врши следната измена:							01.04"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									01.04"
93	<p>„Статистички извештај за барањата за заштита на законитоста (РС-33) – годишно</p> <p>Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 26, во колона 10, се врши следната измена:</p> <p>„Статистички извештај за вонредните правни лекови, освен за барањата за заштита на законитоста (РС-впл) – годишно</p>								01.04"
94	<p>Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањата под ред. бр. 27, во колона 10, се врши следната измена:</p> <p>„Статистички извештај за поведените граѓански спорови (РС-гс) – годишно</p>								01.04"
95	<p>Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 28, во колона 10, се врши следната измена:</p> <p>„Статистички извештај за правосилно довршени управни спорови (РС-ур/вр) – годишно</p>								01.04"
96	<p>Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 29, во колона 10, се врши следната измена:</p>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									01.04"
97	Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 30, во колона 10, се врши следната измена:								01.04"
									01.04"
98	Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 31, во колона 10, се врши следната измена:								01.04"
									01.04"
99	Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 32, во колона 10, се врши следната измена:								01.04"
									01.04"
100	Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 33, во колона 10, се врши следната измена:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	„Статистички извештај за бројната состојба на кадрите на работите на прекршочната постапка и за судиите-поротници (П/ос) – годишно								01.04”
101	Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 34, во колона 10, се врши следната измена: „Статистички извештај за полнолетни лица во казнено-поправните установи (ИК-1) – годишно								01.04”
102	Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 35, во колона 10, се врши следната измена: „Статистички извештај за малолетни деца во казнено-поправните домови (ИК-2) – годишно								01.04”
103	Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 36, во колона 10, се врши следната измена: „Статистички извештај за бројната состојба на кадрите вработени во казнено-поправните установи и воспитно-поправните домови (ИК-ос) – годишно								01.04”

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 37, во колона 10, се врши следната измена:								
	„Статистички извештај за споровите во самоуправните односи во првостепената постапка (СЗТ-I) – годишно								01.04”
105	Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 38, во колона 10, се врши следната измена:								
	„Статистички извештај за споровите во самоуправните односи во второстепената постапка (СЗТ-II) – годишно								01.04”
106	Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 39, во колоните 2, 3, 4 и 10, се вршат следните измени:								
	„Статистички извештај за роднесените предлози за поведување постапка кај судовите на здружениот труд и за начинот на решавање на споровите (СЗТ) – годишно	Текстот во колона 3 се менува и гласи: „Подносителот на предлогот за поведување постапка, носител на правото и должноста во односот во кој е поведена постапката, предмет на спорот, однос во спорот и начин на решавање на споровите							01.04”
107	Во областа – Статистика на правосудството – Истражувања што се спроведуваат секоја година, кај истражувањето под ред. бр. 40, во колона 10, се врши следната измена:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	„Статистички извештај за судиите и за другите вработени работници во судовите на здружениот труд (СЗТ-ос) – годишно								01.04”
	Научноистражувачки и развојни работи во статистиката								
108	Во областа – Научноистражувачки и развојни работи во статистиката – Статистички проекти, кај статистичкото испитување под ред. бр. 11, во колона 10, се врши следната измена: „Систем на културните индикатори и статистика на културната потрошувачка								1985”
109	Во областа – Научноистражувачки и развојни работи во статистиката – Методолошки работи, статистичкото истражување под ред. бр. 29 се брише.								
110	Во областа – Научноистражувачки и развојни работи во статистиката – Единствени статистички стандарди, кај ред. бр. 49, во колона 4, се врши следната измена: „Единствена класификација на производи и услуги								Организации на здружен труд, самоуправни интересни заедници и други организации и заедници избрани за изработка на нацртот на класификацијата”

СОДРЖИНА

	Страна	Страна	
201. Одлука за утврдување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1985 година -----	537	203. Список на помошните лековити средства за употреба во ветерината за чие пуштање во промет е дадено одобрение во периодот од 31 декември 1983 година до 31 декември 1984 година —	544
202. Наредба за задолжително атестирање на армиранобетонски средства за затворање на отвори за движење во засолништата и двопаменските објекти -----	537	204. Список на готовите лекови за употреба во ветерината за чие пуштање во промет е дадено одобрение во периодот од 31 октомври 1983 година до 31 декември 1984 година -----	544